



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 27 април 1979
Скопје
Број 14 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 16 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

196.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ, ЗА РАДИОСООБРАКАЈ И ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАКАЈ

Се прогласува Законот за системите за врски, за радиосообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 17 април 1979 година.

Бр. 08-1074
17 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ, ЗА РАДИОСООБРАКАЈ И ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАКАЈ

И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат системите за врски од општ интерес за Републиката и нивното поврзување со системите за врски за општи потреби, се уредуваат одредени прашања на радиосообраќајот и поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во натамошниот текст: ПТТ сообраќај), мерките за обезбедување на тој сообраќај, како и обврска за основање на самоуправни интересни заедници.

Со овој закон се уредуваат и односите меѓу организациите на здружениот труд во радиосообраќајот, ПТТ сообраќај и корисниците на нивните услуги.

Работите од став 2 на овој член работниците во организациите на здружениот труд, работните луѓе што самостојно вршат професионални дејности или дејности со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани здружени во соодветни облици на здружување, работните луѓе и граѓаните во месните заедници, самоуправните интересни заедници и другите организации и заедници (во натамошниот текст: работниците и другите работни луѓе и граѓаните во организациите и заедниците), поблиску ги уредуваат со самоуправни општи акти, со општествени планови и други акти

на општествено-политичките заедници, со општествени договори и самоуправни спогодби и други видови на меѓусебна соработка меѓу заинтересираните општествени субјекти.

Член 2

Тековната и развојната политика на системите за врски ги утврдуваат и остваруваат работниците и другите работни луѓе и граѓаните во организациите и заедниците, при што ги применуваат научно-техничките и технолошките достигнувања со рационално користење на општествените средства, вкупните потенцијали и други услови за работа заради постигнување на повисок степен на продуктивноста и ефикасноста на трудот и работењето.

Член 3

Плановите и програмите за развој на системите за врски се донесуваат и остваруваат во согласност со самоуправни спогодби и општествени договори што тие ги склучуваат, како и врз начелата на општествената рационалност и рамномерност во развојот и одржувањето, особено на системите за врски за општите потреби, според потребите и можностите со цел за обезбедување современ и ефикасен систем на врски, усогласени со плановите на општествено-политичките заедници.

Член 4

Општествено-политичките заедници, во рамките на своите права и должности утврдени со Уставот и со законите, врз основа на заеднички утврдените можности и услови за развој на системите за врски и врз основа на заеднички усогласени интереси и потреби, ја утврдуваат политиката за развој на системите за врски и ја насочуваат општествената репродукција.

Ако со самоуправни спогодување и општествено договарање не се обезбеди извршување на политиката на развојот и општествената репродукција во системите за врски, Републиката може да утврди обврска за здружување на средствата за таа цел, односно да пропише други мерки заради извршување на тие задачи.

Член 5

Системите за врски на Републиката можат да се користат на начин и под услови одредени со закон, прописите донесени врз основа на закон, општествените договори, самоуправните спогодби и самоуправните општи акти на имателите на системите за врски.

Член 6

Системите за врски можат да бидат за општи и за посебни потреби.

Член 7

Системи за врски за општи потреби се системите за врски на организациите на ПТТ сообраќај и системот за врски на радиото и телевизијата.

Член 8

Системите за врски за посебни потреби служат за задоволување на одредени потреби на одделни органи и организации за пренесување соопштенија во извршувањето на нивните задачи,

односно во вршењето на нивната дејност (во натамошниот текст: функционални системи за врски).

Функционалните системи за врски претставуваат затворени системи за врски во поглед на нивното функционирање и користење и како такви се специфични по своите технички и експлоататорски карактеристики, зависно од намените на тие системи за врски.

Член 9

Покрај функционалните системи за врски што се поврзуваат во системот за врски на Југославија (системот на врски на југословенските железници и системот на врски на југословенското електро-стопанство), функционални системи за врски од општ интерес за Републиката се:

— системот за врски на организациите за одржување на магистралните и регионалните патништа;

— системот за врски на хидрометеоролошките организации;

— системот за врски на организациите од патниот сообраќај;

— системот за врски на организациите од градежништвото;

— системот за врски на средствата за информирање и

— системот за врски на организациите за промет со нафта и нафтени деривати.

Член 10

Заради обезбедување на услови за правилно и непречено функционирање на соодветните врски во вонредни услови, системите за врски за општи потреби и функционалните системи од општ интерес за Републиката задолжително се поврзуваат во системот за врски на Републиката.

Под вонредни услови, во смисла на овој закон, се подразбираат услови предизвикани со елементарни непогоди од поголем обем и условите настанати во случаи на епидемија на болести, непосредна воена опасност, воена состојба или загрозување на безбедноста на земјата.

Член 11

Со општествен договор што го склучуваат Собранието на Социјалистичката Република Македонија, Стопанската комора на Македонија, соодветните самоуправни интересни заедници, имателите на системите за врски за општи потреби и имателите на функционалните системи за врски кои се поврзуваат задолжително во системот за врски на Републиката, се утврдува Планот на врски на Републиката и начинот на обезбедувањето на финансиските средства за извршување на тој план.

Со Планот на врски на Републиката, кој мора да биде во согласност со Општиот план на врски на Југославија, се утврдува:

1. општата концепција на системите за врски во Републиката и основните услови за изградба на одделни системи за врски на целата територија на Републиката и на нејзини делови;

2. кои функционални системи за врски се поврзуваат задолжително во системот за врски на Републиката;

3. техничките и другите услови за задолжително поврзување на системите за врски на општи потреби и функционалните системи за врски и на нивно правилно и непречено функционирање и користење во вонредни услови и

4. начинот и условите за организирање и вршење поврвени заеднички вежби на поврзаните системи за врски заради проверка на нивната поврзаност и способност за правилно и непречено заедничко функционирање.

Член 12

Задолжителното поврзување на одредените системи за врски се врши на начин и под услови утврдени со самоуправниот спогодба на имателите на

тие системи за врски, која мора да биде во согласност со Планот на врските на Републиката.

Ако имателите на одредени системи за врски од ставот 1 на овој член не склучат самоуправни спогодба за поврзување на нивните системи за врски во рокот предвиден со општествениот договор за утврдување на Планот на врските на Републиката или ако склучат самоуправни спогодба, која не е во согласност со Планот на врските на Републиката, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Извршниот совет), може да одреди привремена мерка за поврзување на тие системи за врски на начинот и под условите утврдени со Планот на врските на Републиката.

Привремените мерки од став 2 на овој член престануваат да важат од денот на склучувањето на самоуправниот спогодба, според одредбата од став 1 на овој член.

Член 13

Имателите на системите за врски на подрачјето на општината, кои ќе ги одреди Собранието на општината, задолжително се поврзуваат во системот за врски на општината заради нивно поефикасно користење во вонредни услови.

Планот за меѓусебно поврзување на имателите на системите за врски од став 1 на овој член, мора да биде во согласност со Планот на врските на Републиката.

Член 14

Заради задоволување на заедничките потреби и интереси во користењето на услугите и изградбата на капацитетите во ПТТ сообраќај, како и заради усогласување на работата и развојот во оваа област со тие потреби и интереси, во согласност со овој закон, се основаат самоуправни интересни заедници.

Дејностите на самоуправниот интересни заедници се дејности од посебен општествен интерес.

Член 15

Собранијата на општествено-политичките заедници, нивните извршни органи и органите на управата надлежни за работите на сообраќајот и врските, самоуправниот интересни заедници, организациите на здружениот труд и другите иматели на системите за врски, другите организации и заедници што го следат развојот и одлучуваат за развојната и тековната политика на системите за врски, радиосообраќајот и ПТТ сообраќај, се користат со услуги на научно-истражувачки и специјализирани стручни организации на здружениот труд.

II. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 16

Заради остварување на техничко и технолошко единство во функционирањето и користењето на системите за врски, имателите на задолжително поврзаните системи за врски се должни во плановите и програмите за развој да утврдат услови за изградба и развој на системи за врски во согласност со условите утврдени со Планот на врските на Републиката.

Член 17

Плановите и програмите за развој на системите за врски што ги донесуваат имателите на системите за врски мораат да бидат во согласност со Планот на врските на Републиката.

Имателите на системите за врски се должни да преземаат мерки за развивање на своите системи за врски на начинот предвиден со Планот на врските на Републиката.

Член 18

Одобрение за изградба и реконструкција на средствата за врски на задолжително поврзаните системи на врски издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Член 19

Изградените или реконструирани средства за врски можат да се користат по издавање на одобрение за употреба.

Одобрението за употреба го издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските.

По изградбата и реконструкцијата на сложените системи за врски или нивните делови што чинат негова техничка и технолошка целина, инвеститорот може да пристапи на пробна работа.

Условите и траењето на пробната работа кое не може да биде подолго од шест месеци, се утврдуваат со техничката документација доколку со друг пропис не е поинаку определено.

По истекот на пробната работа се врши технички преглед.

Член 20

Заради обезбедување правилно и непречено функционирање на врските во редовни и вонредни услови, имателите на задолжително поврзаните системи за врски се должни своите системи за врски да ги одржуваат во исправна состојба.

Во случај на прекин во системите за врски за општи потреби, имателите на овие системи за врски задолжително го известуваат Републичкиот инспекторат за ПТТ и радиосообраќај и Републичкиот центар за известување и тревожење во рок од 24 часа и тоа за следните прекини:

1. во системот за врски на ПТТ организации за застоите на телеграфските и телефонските центри во седиштата на општините и за прекините на меѓумесните врски до овие центри, што траат повеќе од 60 минути и

2. во системот за врски на Радио-телевизија — Скопје, за прекините на радиодифузните предаватели и врските за пренос на емисиите до предавателите, што траат повеќе од 10 минути.

Во случај на прекини во задолжително поврзаните системи за врски во вонредни услови, имателите на овие системи се должни да го известуваат Републичкиот инспекторат за ПТТ и радиосообраќај и Републичкиот центар за известување и тревожење веднаш со настанување на прекинет.

Член 21

Начинот на користењето, одржувањето и контролата на функционирањето на системите за врски и вршењето на повремени прегледи на објектите и опремата што се составен дел на системите за врски ги утврдува имателот на системот за врски со самоуправен општ акт.

Член 22

Имателот на системот за врски е должен да донесе годишен план и програма за користење и одржување на својот систем за врски и да го следи нивното извршување.

Член 23

Имателите на системите за врски кои се задолжително поврзани според одредбите на овој закон, се должни да обезбедат соодветно непрекинато напојување со електрична енергија на оние постројки и уреди од кои зависи непреченото функционирање на системот за врски на Републиката во вонредни услови.

Член 24

Имателите на задолжително поврзаните системи за врски, се должни да обезбедат неповредливост на тајната на соопштенијата што се пренесуваат, а особено неповредливост на тајната на соопштенијата што се пренесуваат во вонредни услови и трајно да вршат контрола на обезбедувањето на неповредливоста на тајната на соопштенијата.

На работниците на кои им е достапна содржината на соопштенијата што се пренесува преку системите за врски од став 1 на овој член, им е забрането дознаената содржина да им ја соопштуваат на неовластени лица.

Член 25

За време на вонредни услови, имателите на задолжително поврзаните системи за врски, се должни во својот систем за врски да обезбедат првенство во преносот на соопштенијата што се однесуваат на вонредните услови, на начинот утврден со Планот на врските на Републиката.

Не е дозволена злоупотреба на правото на првенство во преносот на соопштенијата од став 1 на овој член.

Член 26

Имателите на задолжително поврзаните системи за врски, се должни во вонредни услови да вршат пренос на соопштенија според единствени мерила што ќе ги утврди Извршниот совет.

Имателите на задолжително поврзаните системи за врски во условите на редовното користење на своите системи за врски, се должни да преземат потребни мерки и подготовки за обезбедување примена на тие мерки во вонредни услови.

Член 27

Користењето на задолжително поврзаните системи за врски, или на некои од тие системи или на одделни делови од системи за врски за потребите во случај на вонредни услови, го одредува Извршниот совет.

Член 28

Имателите на задолжително поврзаните системи за врски се должни во согласност со своите самоуправни општи акти да водат евиденција за нивното тековно користење, како и за извршените прегледи на објектите, постројките, уредите, апаратите и другата опрема која е составен дел на нивниот систем, за утврдените пречки и недостатоци и за преземените мерки за отстранување на тие пречки и недостатоци.

III. РАДИОСООБРАЌАЈ**а) Радиостаници****Член 29**

Радиостаница може да се пушти во работа по извршениот технички преглед и издавањето на дозволата за работа.

Технички преглед на радиостаниците и на инсталациите врши републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските или овластена организација на здружениот труд.

Член 30

При вршењето на техничкиот преглед подносителот на барањето е должен да ја стави на увид на овластеното лице кое врши технички преглед целата техничка документација и планот на радио мрежата.

При вршењето на техничкиот преглед на радиостаницата задолжителна е присутноста на овластеното лице од подносителот на барањето.

Член 31

Потврда за техничките карактеристики на радиодифузните и телевизиските приемници, антени за прием на радиодифузните програми, уредите на телевизијата од затворен круг, освен телевизијата од затворен круг по водови, издава организација на здружениот труд, што ќе ја овласти републичкиот орган на управата, надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Член 32

За техничките прегледи на радиостаниците, инсталациите и радио мерењата во областа на радиосообраќајот, се плаќа надоместок.

За технички преглед на аматерските радиостаници не се плаќа надоместок.

Висината на надоместокот за техничките прегледи на радиостаниците и радио мерењата ја пропишува Извршниот совет.

Член 33

Дозвола за работа на радиостаницата издава републичкиот орган на управата, надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Дозволата за работа на радиостаницата се издава со рок на важење, кој не може да биде пократок од шест месеци, ни подолг од пет години.

Важењето на дозволата може да се продолжи по барање на имателот на радиостаницата.

Во секоја радиостаница дозволата за работа мора да биде истакната на видно место.

Член 34

Барањето за издавање дозвола за работа го поднесува имателот на радиостаницата по извршеното монтирање и извршената пробна работа во смисла на член 19 на овој закон.

Барањето за издавање дозвола за работа на радиостаницата, се смета како барање за технички преглед.

Кон барањето за издавање дозвола за работа на радиостаницата подносителот на барањето е должен да ја приложи и дозволата за поставување на радиостаницата, како и друга документација, неопходна во постапката за издавање на дозвола за работа на радио станицата.

Член 35

Рачната радиостаница и радиотелефоните можат да се користат врз основа на одобрение за користење, што го издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Одобрението за користење на рачна радиостаница по барање на граѓаните може да се издаде по претходно прибавено мислење на Републичкиот орган за внатрешни работи и на Републичкиот орган за народна одбрана.

Одобрението за користење на радиотелефон се издава по претходно прибавено мислење на ПТТ организација.

Одобрението за користење на рачна радиостаница, односно радиотелефон се издава со рок на важење од пет години.

Член 36

Во барањето за издавање одобрение за користење на рачна радиостаница, мора да се наведе: назив на корисникот, зрачна моќност, фреквентен опсег и број на атестот за одобрениот прототип на рачната радиостаница.

Во барањето за издавање одобрение за користење на радиотелефон, мора да се наведе покрај податоците од став 1 на овој член и карактеристичниот број на телекомуникационата мрежа во која е вклучен радиотелефонот.

Член 37

Ако имателот на рачната радиостаница нема атест за одобрениот прототип, одобрение за користење се издава врз основа на претходно извршен технички преглед.

Член 38

Имателот на рачна радиостаница и радиотелефон е должен, при предавање и прием на соопштенија, да се придржува кон условите за работа на рачната радиостаница и радиотелефонот одредени со закон, прописите донесени врз основа на закон и одобрението за користење.

Ако рачната радиостаница и радиотелефонот не се користат на начинот и под условите од став 1 на овој член, органот на управата, кој го издал одобрението за користење, може да ја забрани работата привремено или трајно.

Член 39

Одобрението за користење на мерни приемник на фреквентно подрачје надвор од подрачјето за прием на радио и телевизиски емисии, кои ги ко-

ристант државните органи, организациите на здружениот труд, другите организации и граѓаните, го издава републичкиот орган на управата, надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Во барањето за издавање одобрение за користење на мерни приемник, мора да се наведе име на имателот, локација, тип и вид на приемникот, фабрички број, фреквентно подрачје, применување и намена на приемникот.

Член 40

Дозвола за поставување и дозвола за работа на аматерска радиостаница издава републичкиот орган на управата, надлежен за работите на сообраќајот и врските по претходно прибавено мислење од републичкиот орган за внатрешни работи и републичкиот орган за народна одбрана.

Дозвола за поставување на аматерска радиостаница се издава со рок на важење од две години.

Барањето за издавање дозвола за поставување аматерска радиостаница се поднесува преку Сојузот на радиоаматерите на Македонија.

Член 41

Барањето за издавање дозвола за поставување аматерска радиостаница мора да содржи: вид на емисија, категорија на аматерска радиостаница, вид на антена-појачување, точна локација (за покретна аматерска радиостаница, ознака на подвижниот објект-возилото, пловилата и воздухопловите), а за репетиторските радиостаници мора да се приложи и планот на репетиторските радиостаници, утврден од Сојузот на радиоаматерите на Југославија.

Барањето за издавање дозвола за работа на аматерска радиостаница мора, покрај условите од став 1 на овој член, да содржи уште и податоци: број на дозволата за поставување, дата кога е издадена, времето на работа, напон и сила на напојување на аматерската радиостаница.

Член 42

Решението со кое се одбива барањето за издавање одобрение за користење на рачна радиостаница, односно дозвола за поставување на аматерска радиостаница, не мора да се образложи.

Член 43

Се овластува републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските, во постапката за прибавување дозвола за поставување радиостаници да му дава мислење на надлежниот сојузен орган на управата за усогласеноста на функционирањето на радиостаниците со планот на врските на подрачјето на кое таа ќе функционира.

Член 44

Дозволата за работа, односно одобрението за користење на радиостаницата престанува да важи:

1. со истекот на рокот на важење на дозволата за работа, односно одобрението за користење;
2. со отказ на работата на радиостаницата;
3. со расходување на радиостаницата;
4. со престанок на постоење на органот или организацијата која е носител на правото на користење на радиостаницата;
5. со расходување на пловилото на внатрешната пловидба, односно воздухопловот или друго возило;
6. со смртта на имателот на радиостаницата;
7. со трајна забрана на работата на радиостаницата;
8. со престанок на членство во Сојузот на радиоаматерите на Македонија и
9. ако без оправдана причина радиостаницата не се користи подолго од шест месеци.

Дозволата за работа, односно одобрението за користење на радиостаницата, мора да се врати на органот на управата кој ја издал дозволата, од-

носно одобриението во рок од 30 дена од денот на настанувањето на околностите од став 1 на овој член, а во случај на непосредна воена опасност, воена состојба или загрозување на безбедноста на земјата-радиостаницата, односно рачната радиостаница и радиотелефонот, имателот е должен да ги предаде на чување на надлежниот орган за внатрешни работи.

По исклучок на одредбите од став 1 точка 4 на овој член, дозволата за работа на радиостаницата не престанува да важи во случај на пренесување на работите во делокругот на друг орган, односно во случај на промени во организирањето на организацијата на здружениот труд, која е носител на правото на користење на радиостаницата, ако новиот носител на правото на користење на радиостаницата, во рок од 30 дена од денот на извршеното пренесување на работите, односно промените во организацијата, поднесе барање дозволата за работа да се пренесе на него.

Член 45

Радиооператорот за самостојно вршење на одредени работи во радиостаницата, мора да ги исполнува следните услови:

1. покрај општата здравствена способност да ги исполнува и пропишаните посебни здравствени услови;
2. да има посебна стручна оспособеност за самостојно вршење на одредени работи и
3. да има овластување за самостојно вршење на одредени работи во радиостаницата.

Член 46

Се овластува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за здравство и социјална политика, да ги пропише посебните здравствени услови кои мораат да ги исполнуваат радиооператорите за самостојно вршење на одредени работи во радиостаницата.

Проверувањето на посебните здравствени услови го вршат здравствени организации кои располагаат со соодветен стручен кадар и соодветни апарати и уреди.

Член 47

Посебната стручна оспособеност на радиооператорите за самостојно вршење на одредени работи во радиостаницата се проверува со полагање на стручен испит.

Член 48

Овластување за самостојно вршење на одредени работи во радиостаницата издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските, освен овластувањата за радиооператорите-аматери, кои ги издава Сојузот на радио-аматерите на Македонија.

Член 49

Овластувањето од членот 48 на овој закон се издава со рок на важење од пет години.

Важењето на овластувањето може да се продолжи или обнови.

Овластувањето ќе се одземе и пред истекот на времето на важењето, ако со лекарски преглед се утврди дека имателот на овластувањето не ги исполнува пропишаните посебни здравствени услови.

Член 50

Се овластува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските да ги пропише посебните стручни услови кои мораат да ги исполнуваат радиооператорите за самостојно вршење на одредени работи во радиостаницата, кои се тие работи на радиостаницата, програмата за стручниот испит и начинот на проверувањето на посебната стручна оспособеност за радиооператорите, како и обрасците на дозволата за работа на радиостани-

цата, одобриението за користење на рачни радиостаници и радиотелефони и овластувањето за самостојно вршење на одредени работи во радиостаницата.

б) Радиодифузија

Член 51

Радио-телевизија — Скопје е должна на корисниците на радиодифузните приемници да им обезбеди прием на радиодифузните програми во рамките на оптималните технички можности на радиодифузната мрежа.

Член 52

При изработката на планот за покривање на територијата на Републиката со радио-телевизијата програма, што го донесува Радио-телевизија — Скопје, предвид ќе се имаат урбанистичките планови на градовите и другите населени места.

Член 53

Заради обезбедување прием на радиодифузните програми и спречување на меѓусебни пречки во градовите и во другите населени места, на станбените згради со повеќе од шест станови мора да се постават заеднички приемни антенски уреди со едно заедничко приклучно место.

Во градовите и во другите населени места за две или повеќе станбени згради, наместо уредите од став 1 на овој член, можат да се постават централни приемни антенски системи за прием на радиодифузните програми.

Самоуправната интересна заедница на станувањето, односно куќниот совет на станбената зграда, се должни заради непречен прием на радиодифузните програми да го одржува во исправна состојба заедничкиот антенски уред, што е составен дел на зградата.

Заедничките приемни антенски уреди од став 1 на овој член мораат да се постават според прописите за техничките карактеристики на заедничките надворешни антени за примање на телевизиските програми.

а) Затворен систем на телевизија

Член 54

Затворен систем на телевизија можат да употребуваат државните органи, организациите на здружениот труд, други организации и граѓаните заради задоволување на сопствените потреби.

Член 55

Затворениот систем на телевизија се состои од една или повеќе камери и еден или повеќе монитори поврзани во една технолошка целина.

Член 56

Затворените системи на телевизија можат да се поставуваат и користат само врз основа на одобрение што го издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските.

По исклучок од став 1 на овој член за користење на затворени системи на телевизија по водови, не е потребно одобрение.

IV. ПОШТЕНСКО, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ

Член 57

Поштенски, телеграфски и телефонски услуги (во натамошниот текст: ПТТ услуги) во ПТТ сообраќај вршат организациите на здружениот труд во ПТТ сообраќај (во натамошниот текст: ПТТ организации).

Работата на ПТТ организации е од посебен општествен интерес.

Член 58

На одредбите на самоуправната спогодба за здружување и статутот на работната организација што се однесуваат на развојот на ПТТ сообраќај, организацијата на работењето, здружувањето на средствата, постапката за издвојување на одделни основни организации од работната организација и за другите статусни промени и на програмите за развој на ПТТ сообраќај, како и на именувањето и разрешувањето на работниот орган, согласност дава Собранието на Социјалистичка Република Македонија, односно собранието на општината, за основните организации на здружениот труд во ПТТ сообраќај.

Член 59

ПТТ организација е должна единиците на ПТТ мрежа да ги организира така да се опфатат сите населени места на територијата на Републиката заради редовно вршење на ПТТ услуги.

Под редовно вршење на ПТТ услуги, во смисла на овој закон, се подразбира прием и врачување на поштенски пратки, телеграми и телефонски покани најмалку еднаш дневно.

Член 60

Ако не може да се врши прием и врачување на поштенските пратки, телеграми и телефонски покани на целото подрачје на единицата на ПТТ мрежа најмалку еднаш дневно, подрачјето на единицата на ПТТ мрежа се дели на потесно, пошироко и најшироко подрачје.

Мерилата за поделба на подрачјата на единицата на ПТТ мрежа на потесно, пошироко и најшироко и одредувањето на начинот и условите за давање на ПТТ услуги на одделните подрачја ги утврдува републичката самоуправни интересна заедница.

Член 61

Во населените места каде интензитетот на ПТТ услуги е од помал обем, вршењето на овие услуги ПТТ организација може да ги довери на прометни, образовни, здравствени и други организации на здружениот труд или на месните заедници.

Односите меѓу ПТТ организации и организациите од став 1 на овој член се регулираат со договор.

Член 62

Работното време на ПТТ единици го определува ПТТ организација по прибавено мислење од самоуправната интересна заедница, односно основната заедница или единица и извршниот орган на собранието на општината.

Член 63

ПТТ организација е должна да врши мерење и регистрирање на извршените телеграфски и телефонски услуги (во натамошниот текст: ТТ услуги).

По барање на корисниците на ТТ услуги, ПТТ организација е должна да поднесе на увид податоци за мерењата од став 1 на овој член.

Се овластува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските по прибавено мислење од Републичката самоуправни интересна заедница и ПТТ организација, да го пропише начинот на контрола на уредите за мерење и регистрирање на ТТ услуги.

Член 64

Заради позабрзана изградба на локалната ПТТ мрежа, зголемување капацитети на постојните центри и изградба на новите ПТТ центри и други уреди за зголемен обем на ПТТ услуги од планираната динамика и обезбедените средства за таков развој, ПТТ организации можат да собираат средства од корисниците на ПТТ услуги во вид на кредити.

Начинот на собирање и враќање на кредитните средства од корисниците на ПТТ услуги не можат да бидат понеповолни за инвеститорот од нормите што се применуваат за таков вид кредити (камата, време на враќање и слично).

Начинот и условите за собирање средства и нивната намена, начинот на враќање на средства, обврските на давателите на кредити и на ПТТ организации, поблиску се уредуваат со самоуправни општ акт што го донесуваат самоуправни интересни заедници, нивните основни заедници и единици.

Член 65

Заради поефикасно користење на поштенските услуги ПТТ организација има право, на земјиштата и објектите во општествена сопственост и сопственост на граѓаните, да поставува и одржува поштенски сандачиња.

ПТТ организација е должна да ја надомести штетата настаната со поставувањето и одржувањето на поштенските сандачиња, според општите прописи на имотното право.

Член 66

Инвеститорот или корисникот на објектот се должни во приземјето на зградата или на влезот во двориштето на pogodно место да постават и одржуваат одредени видови кукни сандачиња за писмоносните пратки.

Видовите на кукните сандачиња ги определува ПТТ организација во согласност со соодветната самоуправни интересна заедница, односно основната заедница или единица.

Член 67

Во градовите и населбите од градски карактер, зградите со четири или повеќе станови и деловните згради и простории, мора да имаат вградена телефонска инсталација со влезен телефонски приклучок.

Проектирањето и изградбата на телефонските инсталации од став 1 на овој член се врши во согласност со пропишаните технички услови и стандарди.

Член 68

Заради користење телефонски услуги од страна на граѓаните ПТТ организација е должна да постави јавна месна автоматска телефонска говорница во местата што имаат повеќе од 5.000 жители и тоа, на секои 5.000 жители најмалку по една јавна месна автоматска телефонска говорница.

По исклучок, во туристичките места што имаат повеќе од 2.000 жители и голем прилив на туристи, ПТТ организација е должна да постави една јавна месна автоматска телефонска говорница.

Воздухопловните пристаништа, како и автобуските и железничките станици што ќе ги определи републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските, мораат да имаат јавна меѓумесна автоматска телефонска говорница.

Локацијата за поставување јавни автоматски телефонски говорници се одобрува во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за работите на урбанизам.

ПТТ организација не плаќа надоместок за уредување и користење на градското градежно земјиште на кое се наоѓа автоматската телефонска говорница.

V. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Член 69

Работниците во ПТТ организации на здружениот труд, во научно-истражувачките, стручните и другите организации на здружениот труд што повеќе и потрајно се ангажирани во оваа дејност, со работниците во производни и други организации во здружен труд, работните луѓе што самостојно вршат професионална дејност и дејност со личен труд и средства на трудот во нивна сопственост,

здружени во соодветни облици на здружување, работните луѓе и граѓаните во месните заедници, општествените организации, здруженијата на граѓаните, органите и телата на општонародната одбрана и општествената самозаштита и други организации и заедници како корисници на ПТТ услуги, основаат самоуправна интересна заедница за една или повеќе општини (во натамошниот текст: општинска заедница).

Работниците, работните луѓе и граѓаните во организациите и заедниците од став 1 на овој член, можат да основаат основни заедници и единици на општинската заедница.

Член 70

Општинските заедници се здружуваат во републичка самоуправна интересна заедница (во натамошниот текст: Републичка заедница).

Во Републичката заедница се здружуваат и повисоките облици на здружување на трудот и средствата, организациите, заедниците, здруженијата и другите облици на здружување на работниците, работните луѓе и граѓаните на ниво на Републиката и други заинтересирани организации и заедници определени со самоуправна спогодба за здружување, односно со статутот на Републичката заедница.

Член 71

Работниците, работните луѓе и граѓаните непосредно во своите организации и заедници и преку своите делегации и делегати во единиците, основните заедници, општинските заедници, Републичката заедница и другите облици на интересно здружување и организирање самостојно, односно во согласност со собранијата на општествено-политичките заедници, како и со организациите на здружениот труд ангажирани во однос на ПТТ услуги, особено:

1. одлучуваат рамноправно со надлежните собори на собранијата на општините по прашањата од ПТТ сообраќај, кога тоа е утврдено со статутот на општината, а остваруваат соработка со Собранието на Социјалистичката Република Македонија;

2. ја утврдуваат и остваруваат политиката и мерките на тековното работење и развојот на ПТТ услуги со донесување на долгорочни петгодишни и годишни планови и програми со кои ги утврдуваат изворите на потребните средства, односите и мерките за нивното остварување;

3. самостојно, односно со ПТТ организации, организираат и поттикнуваат постојано научно-истражувачка и применувачка и образовна дејност според потребите за следење и унапредување на ПТТ сообраќај, како и за утврдување и примена на рационална и оптимална развиеност, особено на ПТТ сообраќај во единствениот систем на ПТТ, според тековните и развојните потреби на производствениот и друг здружен труд и на вкупниот општествено-економски развој утврден со општествените планови на Социјалистичката Република Македонија и Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

4. ја следат, поттикнуваат и унапредуваат соработката со другите републики, автономни покраини и на ниво на Федерацијата по прашањата и мерките за современо и ефикасно работење и развој на ПТТ сообраќај, како и меѓународната соработка во оваа област;

5. остваруваат и други функции врз основа на овој закон, други прописи, општествени договори и самоуправни спогодби, како и други заеднички интереси и потреби утврдени во самоуправните спогодби за основање на самоуправни интересни заедници и нивните основни заедници и единици во нивните статuti и други општи акти.

Член 72

Самоуправните интересни заедници и нивните основни заедници и единици можат да се основаат за повеќе сродни дејности.

Член 73

Стручните и општите работи за потребите на самоуправните интересни заедници ги вршат стручните служби на ПТТ организации на здружениот труд.

Член 74

Самоуправната спогодба за основање и статутот на општинската заедница, односно основната заедница или единица ги потврдува собранието на општината.

Самоуправната спогодба за здружување во Републичка заедница и статутот на оваа заедница ги потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

VI. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВРСКИТЕ

Член 75

Ако во близина на објектите, постројките, уредите и спојните патишта на системите за врски треба да се изведат одредени работи или да се подигне нов објект, инвеститорот е должен да прибави согласност од имателот на односниот систем за врски.

Ако имателот на системот за врски во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на писменото барање за давање согласност не даде согласност или не најави оправдано продолжување најповеќе за уште 30 дена, ќе се смета дека ја дал бараната согласност.

Ако имателот на системот за врски пред истекот на рокот од став 2 на овој член го одбие давањето на согласност, инвеститорот може да изјави жалба до републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Член 76

За мерење и пронаоѓање на изворите на штетните радиозрачења во работата на било кој систем за врски или во примањето на радиосоопштенијата, како и за пронаоѓање радиоуреди без дозвола за работа, односно одобрение за користење, надлежен е републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските.

За мерењето и пронаоѓањето на изворите на штетните радиозрачења во приемот и радиодифузните емисии надлежна е Радио-телевизија — Скопје.

Член 77

Радио-телевизија — Скопје по барање на месна заедница или по сопствена иницијатива ги истражува изворите на пречки во примањето на радиодифузните емисии.

Имателите на електричните и други постројки, уреди и апарати што произведуваат штетни радиозрачења се должни на овластените работници од Радио-телевизија — Скопје да им овозможат вршење преглед заради утврдување на изворите на штетните радиозрачења и да им даваат потребни објаснувања, како и да им дозволат прегледување на документацијата потребна за вршење на прегледот.

Член 78

Ако Радио-телевизија — Скопје утврди дека електричните и други постројки, уреди и апарати произведуваат штетни радио зрачења повеќе од пропишаните норми, писмено ќе го повика имателот на постројката, уредот или апаратот во одреден рок, кој не може да биде подолг од 30 дена, да ги отстрани утврдените недостатоци. Доколку штетните радио зрачења произлегуваат од постројки, уреди и апарати за производство, Радио-телевизија — Скопје има право на надоместок на стварните трошоци предизвикани при нивното откривање.

Ако имателот на постројките, уредите и апаратите во определениот рок не ги отстрани утврдените недостатоци, Радио-телевизија — Скопје ќе побара од Републичкиот инспекторат за ПТТ и

радиосообраќај да донесе решение за привремена забрана на работа на постројките, уредите или апаратите, додека не се отстранат утврдените недостатоци.

ВИИ. НАДЗОР

Член 79

Надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на закон и техничките прописи и нормативи во областа на врските врши Републичкиот инспекторат за ПТТ и радиосообраќај (во натамошниот текст: Републичкиот инспекторат).

Републичкиот инспекторат ги врши и работите на надзорот над спроведувањето на одредбите од Законот за основите на системите за врски и Законот за поштенските, телеграфските и телефонските услуги што се во надлежност на Републиката.

Член 80

Работите на надзорот од член 79 на овој закон ги вршат инспекторите за ТТ и радиосообраќај и инспекторите за ПТТ сообраќај.

Доколку за извршување на одредени инспекциски работи е потребна посебна стручност, републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските може за извршување на тие работи да овласти лица од други органи, од научно-истражувачки, образовни, стручни и други организации на здружениот труд и организации што ги исполнуваат условите од член 81 на овој закон.

Лицата од став 2 на овој член имаат право и должност на инспектори за вршење на инспекциските работи за кои се овластени.

Член 81

За инспектор за ТТ и радиосообраќај може да се назначи лице кое има завршено електротехнички факултет — отсек телекомуникации со најмалку 3 години работно искуство во структурата или виша школа за телекомуникации со најмалку 6 години работно искуство во структурата.

За инспектор за ПТТ сообраќај може да се назначи лице кое има завршено сообраќаен, правен или економски факултет, со најмалку 3 години работно искуство во структурата или виша ПТТ школа со најмалку 6 години работно искуство во структурата.

Член 82

При вршењето на инспекциските работи инспекторот за ТТ и радиосообраќај и инспекторот за ПТТ сообраќај мора да имаат посебна легитимација со која се утврдува нивното својство на инспектор, што ја издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Се овластува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските да го пропише образецот на легитимацијата.

Член 83

Во вршењето на надзорот инспекторот за ТТ и радиосообраќај проверува особено дали:

1. изградбата и проширувањето на мрежата на имателите на општите и функционалните системи за врски се вршат во согласност со Општиот план на врските на Југославија, Планот на врските на Републиката, плановите на врските на одделните иматели на општите и функционалните системи за врски, како и според задолжителните југословенски стандарди, типови и системи одредени од имателите на системите за врски;

2. системите за врски ги исполнуваат техничките услови за поврзување во системот за врски на Републиката, според одредбите на овој закон;

3. системите за врски што задолжително се поврзуваат се користат на начин и под услови предвидени со Планот на врските на Републиката и со овој закон;

4. средствата за врски и уредите, апаратите и другите ПТТ постројки се одржуваат во состојба која обезбедува уреден и непречен сообраќај;

5. електричните постројки за пренос и користење на електрична енергија на местата на вкрстосувањето, приближувањето и паралелното водење со ТТ линии се изведуваат, одржуваат и користат така да не пречат во правилната работа на ТТ сообраќај, не го доведуваат во опасност животот и здравјето на работниците кои работат и ги користат ТТ уредите;

6. корисниците, односно сопствениците на електричните апарати и други уреди и инсталации, кои со својата работа можат да предизвикаат пречки во јавниот ТТ сообраќај ги користат и одржуваат така што нивната работа не предизвикува пречки во ТТ и радиосообраќајот, односно во приемот на радиодифузните емисии;

7. системите на радиоврски и радиостаници се одржуваат во состојба што обезбедува уреден и непречен радиосообраќај;

8. сообраќајот се врши спрема прописите за правилно и уредно функционирање на радиосообраќајот;

9. радиостаницата има дозвола за работа, доволата за работа се наоѓа во радиостаницата и при работата се придржува на условите дадени во доволата за работа;

10. аматерската радиостаница, која е поставена, набавена или чија изработка е договорена, има дозвола за поставување;

11. имателот на рачна радиостаница и радиотелефон, ја користи радиостаницата под условите одредени со закон, прописите донесени врз основа на закон и одобрението за користење;

12. радиоапаратот го има пропишаното овластување за самостојно вршење на работите;

13. контролата на уредите и апаратите што на ПТТ организација ѝ служат за мерење на ТТ услуги се врши на пропишан начин и

14. се спроведуваат мерките за обезбедување на врските.

Член 84

Инспекторот за ТТ и радиосообраќај и инспекторот за ПТТ сообраќај ги вршат работите на инспекцијата самостојно и во вршењето на тие работи се должни да се придржуваат на законските и други прописи.

Против решението на инспекторот може, во рок од 8 дена од денот на приемот на решението, да се изјави жалба до републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Инспекторот може во решението да одреди жалбата да не го одлага извршувањето на решението, ако тоа го бара итноста на мерките одредени во решението.

Член 85

Инспекторот за ТТ и радиосообраќај е овластен:

1. привремено да ги запре работите, доколку не се изведуваат во согласност со Општиот план на врските на Југославија, Планот на врските на Републиката и плановите на врските на имателите на системите за врски, да ја провери техничката документација за градење и да одреди мерки за усогласување на работите со плановите на врските на имателите на системите за врски, Општиот план на врските на Југославија и Планот на врските на Републиката;

2. да нареди отстранување на недостатоците доколку при изградбата, односно поставувањето на средствата за врски неправилно се применуваат техничките прописи во областа на врските, југословенските стандарди или стандарди, типови и системи, одредени од имателите на системите за врски;

3. да нареди отстранување на недостатоците на постројките и врските што пречат во правилното и уредното функционирање на системите за врски или го загрозуваат здравјето или животот на луѓето, а по потреба да одреди и мерки што мора да се преземаат;

4. да нареди отстранување на недостатоците на електричните постројки за пренос и користење на електрична енергија што би можеле да пречат во правилната работа на средствата за врски и да ги запре работите на електричните постројки, доколку истите би можеле да го доведат во опасност животот и здравјето на работниците кои работат на уредите и постројките на системите за врски;

5. да забрани употреба на рачна радиостаница и да одреди мерки за оневозможување на нејзината работа, доколку утврди дека имателот на рачната радиостаница нема одобрение за користење;

6. да нареди привремено запирање на работа на радиостаница, доколку истата е во таква техничка состојба која не го осигурува исправното и непреченото функционирање;

7. да забрани работа на радиостаница за која не постои дозвола за работа и по потреба да одреди мерки да се оневозможи нејзината работа;

8. привремено да забрани работа на радиостаница и да одреди рок во кој ќе се отстранат недостатоците, доколку радиостаницата прави пречки во работата на другите системи за врски;

9. привремено да забрани работа на радиооператорот доколку утврди дека нема овластување за самостојно вршење на работите;

10. да му нареди на имателот на електричниот или другиот апарат, уред или постројка кој со штетните радиозрачења причинува пречки во приемот на радиодифузивните емисии во одредениот рок да ги отстрани неговите недостатоци како и да издаде наредба за неговото привремено исклучување од употреба, доколку во одредениот рок не се отстранат недостатоците;

11. во согласност со пазарниот инспектор да забрани продажба на радиостаници, уреди и апарати што се користат во радиосообраќајот, а што се произведуваат или увезуваат за домашен пазар, доколку не ги исполнуваат техничките и експлоатационите услови за користење;

12. да забрани користење на рачни радиостаници, радиостаници за потребите на внатрешната пловидба, како и радиостаници на општествените организации, ако радиостаницата не се користи исклучително за извршување на работните задачи за кои е наменета;

13. да му нареди на имателот на радиостаницата да ги води одредените технички и други податоци, доколку утврди дека тие податоци не се водат или не се водат на пропишан начин и

14. да му нареди на имателот на радиостаницата да поднесе пријава на надлежниот орган за настанатата промена во случај на прекин на работа или отуѓување на радиостаницата, доколку утврди дека тоа не е сторено во пропишаниот рок.

Член 86

Инспекторот на ПТТ сообраќај е овластен да нареди да се отстранат неправилностите и недостатоците во функционирањето на ПТТ сообраќај и ПТТ услуги да се вршат според одредбите на законот, самоуправните спогодби на ПТТ организации, општите акти на Заедницата на ЈПТТ и Општиот ред за превоз на поштенските пратки.

Инспекторот за ПТТ сообраќај при вршењето на инспекцијата има право да ги прегледува објектите и документацијата што се однесуваат на ПТТ услуги.

Член 87

Инспекторот за ПТТ сообраќај е овластен привремено да ја запре работата во просториите со апаратите и другата опрема што служи за давање на ПТТ услуги, доколку не ги исполнуваат пропишаните услови.

Член 88

На постапката на инспекторот за ТТ и радио-сообраќај и на инспекторот за ПТТ сообраќај се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон не е определено поинаку.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 89

Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд или друго правно лице ако:

1. не изврши некоја од мерките што ги одредил Извршниот совет (член 12, став 2);

2. планот и програмата за развој на нејзиниот систем за врски не е во согласност со Планот на врските на Републиката (член 17, став 1);

3. изградено или реконструирано средство за врски се користи без одобрение за употреба (член 19, став 1);

4. својот систем за врски не го одржува во исправна состојба или ако за прекините не го извести надлежниот орган во одредениот рок (член 20) и

5. оневозможи користење на својот систем за врски или на неговиот дел во случај на вонредни услови според одредбите на член 27 на овој закон.

Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари за стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 90

Со парична казна од 20.000 до 30.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд или друго правно лице ако:

1. во својот систем за врски не обезбеди соодветно непрекинато напојување со електрична енергија на оние постројки и уреди од кои зависи непреченото функционирање на системот за врски на Републиката во вонредни услови (член 23) и

2. во одреден рок не донесе план за покривање на територијата на Републиката со радиотелевизијска програма (член 98).

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари за стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 91

Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд или друго правно лице ако:

1. не обезбеди неповредливост на тајната на соопштенијата што се пренесуваат преку неговиот систем за врски или ако не врши контрола на обезбедувањето на неповредливоста на тајната на соопштенијата (член 24, став 1);

2. во својот систем за врски не обезбеди првенство во преносот на соопштенијата што се однесуваат на вонредните услови или ако злоупотреби право за користење на првенство во преносот на соопштенијата (член 25);

3. во својот систем за врски не врши пренос на соопштенијата по утврдените единствени мерила или ако во условите на редовното користење на својот систем не презема потребни припреми и мерки за обезбедување примена на тие мерила во вонредни услови (член 26);

4. радиостаница, рачна радиостаница, радиотелефон и мерни приемник користи без дозвола, односно без одобрение за користење (член 29, 35 и 39);

5. своите ПТТ единици не ги организира така да се опфатени сите населени места на подрачјето за кое е основана ПТТ организација (член 59) и

6. во одреден рок не постави јавни автоматски телефонски говорници (член 101).

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари за стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 92

Со парична казна од 3.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друго правно лице ако:

1. не води евиденција од член 28 на овој закон;
2. во радиостаницата не се наоѓа дозвола за работа (член 33);
3. во определен рок не ја врати дозволата за работа и одобрението за користење на органот кој ги издал (член 44, став 2);
4. не ги одржува во исправна состојба заедничките приемни антенски уреди (член 53, став 3);
5. постави и користи затворен систем на телевизија без прибавено одобрение (член 56, став 1);
6. не врши на пропишан начин контрола на уредите и апаратите што на ПТТ организација ѝ служи за мерење и регистрирање на ТТ услуги (член 63);
7. во одреден рок не постави куќни сандачиња за писмоносните пратки и ако истите не ги одржува (член 66, став 1 и член 99);
8. им оневозможи на овластените лица да вршат преглед заради откривање на штетни радио зрачења (член 77, став 2);
9. во одреден рок не ги отстрани штетните радио зрачења на електричните постројки и уреди и истите не ги сведе на пропишаната мерка (член 78, став 1) и
10. во одреден рок не постави заеднички приемни антенски уреди (член 100).

Со парична казна од 150 до 3.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 93

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок физичко лице ако:

1. користи радиостаница, рачна радиостаница или радиотелефон без дозвола, односно одобрение (член 29 и 35);
2. користи рачна радиостаница или радиотелефон спротивно на одредбите од член 38 на овој закон;
3. користи затворен систем на телевизија без одобрение или спротивно на намената (член 56);
4. во одреден рок не постави куќно сандаче за писмоносните пратки и истото не го одржува (член 66, став 1, и член 99);
5. го оневозможи овластеното лице да ги врши работите утврдени со одредбите на членот 77 на овој закон и
6. во одреден рок не ја отстрани поединечната антена (член 100, став 2).

За прекршокот од точка 1 и 2 на став 1 на овој член, покрај паричната казна, може да се изрекне и заштитна мерка, одземање на радиостаницата, односно радиотелефонот.

Член 94

Се овластува републичкиот инспектор за ТТ и радиосообраќај за прекршокот од член 93, став 1, точка 1 и 2 на овој закон да може привремено да изврши одземање на радиостаницата, односно радиотелефонот.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 95

Ако општествениот договор од член 11 на овој закон не се склучи до 31 декември 1979 година, со посебен закон ќе се утврди Планот на врските на Републиката и ќе се уреди начинот на обезбедување на финансиските средства за извршување на тој план.

Имателите на системите за врски се должни плановите и програмите за развој на своите системи за врски да ги усогласат со Планот на врските на Републиката во рокот одреден со општествениот договор, односно законот од став 1 на овој член.

Член 96

Заради обезбедување соодветни врски во случај на вонредни услови од член 10 на овој закон, имателите на системите за врски што задолжително се поврзуваат по овој закон, се должни да извршат привремено поврзување на посредничките уреди од својот систем со соодветните уреди на системот за врски на Работната организација за ПТТ сообраќај — Скопје во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на овој закон на начин и под услови што спогодбено ќе ги утврдат со имателите на системите за врски Работната организација за ПТТ сообраќај — Скопје и републичкиот орган за народна одбрана.

Ако не се постигне спогодба за привремено поврзување на некои од системите за врски што задолжително се поврзуваат според одредбите на овој закон со системот за врски на Работната организација за ПТТ сообраќај — Скопје, Извршниот совет може да одреди привремени мерки за обезбедување на тоа поврзување.

Важноста на привремените мерки од став 2 на овој член престанува со денот на склучувањето на самоуправната спогодба според одредбите на став 1 на овој член.

Член 97

Имателите на системите за врски се должни своите самоуправни општи акти да ги усогласат со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 98

Радио-телевизија — Скопје е должна во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон да донесе план за покривање на територијата на Републиката со радио и телевизиска програма.

Член 99

Поставувањето на куќните сандачиња на писмоносните пратки во зградите што немаат вградени сандачиња ќе се изврши во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 100

На изградените станбени згради од член 53, став 1 на овој закон, на кои не се поставени заеднички приемни антенски уреди, самоуправната интересна заедница на становањето, односно куќниот совет на станбената зграда, ќе ги постави тие уреди најдоцна до 31 декември 1985 година.

Поединечните антени ќе се отстранат кога ќе бидат поставени заедничките приемни антенски уреди.

Член 101

ПТТ организација е должна јавните автоматски телефонски говорници од член 68 на овој закон, да ги постави во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 102

Општинските самоуправни интересни заедници ќе се основаат и конституираат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Републиката самоуправна интересна заедница ќе се основа и конституира во рок од три месеци од конституирањето на општинските самоуправни интересни заедници.

Член 103

Подготовките за основање и конституирање на општинските заедници, односно на Републиката заедница ги врши иницијативен одбор.

Членовите на иницијативниот одбор за конституирање на општинската заедница ги именува собранието на општината, а членовите на иницијативниот одбор за конституирање на Републичката заедница ги именува Извршниот совет.

Член 104

Иницијативниот одбор е должен да изготви нацрт на самоуправни спогодба за основање, односно самоуправни спогодба за здружување, нацрт на статут и деловник за работа на првата седница на собранието на заедницата, да ги организира изборите на делегатите и да ја свика првата седница на собранието на заедницата.

Член 105

Ако општинските самоуправни интересни заедници не се основаат во рокот определен во член 102, став 1 на овој закон, Собранието, односно собранијата на општините ќе донесат одлука за нивно основање.

Ако Републичката самоуправни интересна заедница не се основа во рокот определен во член 102, став 2 на овој закон, Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе донесе одлука за нејзино основање.

Член 106

Поблиските прописи врз основа на овластувањата по овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 107

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за радио-сообраќајот („Службен весник на СРМ“ број 20/67), Законот за организацијата и работењето на органите на инспекцијата во поштенско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај („Службен весник на СРМ“ број 12/66) и Правилникот за утврдување соодветна школска, односно стручна спрема и посебните услови што треба да ги исполнуваат инспекторите за ПТТ сообраќај („Службен весник на СРМ“ број 42/67).

Член 108

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

197.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 17 април 1979 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Грижата на нашата заедница за решавање на основните проблеми на физичката култура овозможува оваа општествена дејност сè повеќе да се унапредува во согласност со потребите на работните луѓе и граѓаните, а особено на младата генерација. Ваквиот однос произлегува од значењето на физичката култура која, покрај другото, придонесува за изградување на сестрана творечка и за работа и одбрана на земјата способна личност, за подобрување на физичките и функционалните способности, зачувување на здравјето, зголемување продуктивноста на трудот, продолжување на активниот живот на човекот, за негова лична среќа, подигање на нивото на врвните спортски резултати, меѓународна спортска афирмација и за јакнење на братството и единството на нашите народи и на родности.

Ваквата улога на физичката култура и односот на општествената заедница придонесоа за проширување на материјалната основа, поголем опфат на населението од сите возрасти во спортските и рекреативните активности на физичката култура, проширување и зајакнување на општествените организации за физичка култура, развојот на спортот и постигнување на врвни спортски резултати, обезбедување на потребни услови за школување на стручни кадри и за унапредувањето на другите подрачја на оваа општествена дејност;

— физичката култура стана составен дел на политиката за развој на општествено-политичките заедници, на организациите на здружениот труд и на другите организации и заедници. За ова придонесе поставеноста и ангажираноста на заедниците на физичката култура, во кои сè повеќе доаѓа до израз интересот на здружениот труд;

— постојано се подобрува физичкото воспитување во воспитно-образовните организации, а со воннаставните активности по физичка култура се занимаваат сè поголем број на ученици и студенти;

— постигнати се значајни резултати во опфаќањето на работните луѓе и граѓаните со рекреативните активности на физичката култура во организациите на здружениот труд, месните заедници и организациите за физичка култура;

— се зголемува бројот на организациите за физичка култура и нивното членство, што овозможи создавање на поширока основа на планот на унапредувањето на спортската активност и постигнување на забележителни спортски резултати;

— постојано се проширува материјалната основа и како резултат на континуирана грижа на нашата заедница, изградени се повеќе објекти и терени за физичка култура;

— направен е напредок во школувањето на стручни кадри по физичка култура.

Постигнатиот степен на развој на физичката култура сè уште не може да ги задоволи потребите на работните луѓе и граѓаните од занимавање со спортски и рекреативни активности на физичката култура. Постојат и одредени проблеми кои ги ограничуваат можностите за нејзиниот поуспешен развој, а особено:

— во остварувањето на новите општествено-економски односи со непосредното здружување и преку самоуправните интересни заедници на физичката култура, сè уште недоволно е остварена слободна размена на трудот, врз непосредни и рамноправни односи;

— во некои спортови се присутни девијантни појави, како што се тенденциите за ширење на професионализам и техноменџерство, а идејно-воспитната работа со членството не е на потребното ниво;

— рекреативните активности на физичката култура во организациите на здружениот труд и месните заедници во некои средини не се сфатени како средство за зачувување на здравјето, активен одмор и разонода на работните луѓе и граѓаните, како во процесот на производството, така и во нивното слободно време;

— спортската активност е недоволно масовна, па според тоа можностите за поквалитетна селекција за потребите на развојот на врвниот спорт се ограничени. Статусот и стимулирањето на спортистите и стручните кадри во физичката култура не е уреден;

— расположливиот фонд на објектите и терените за физичка култура не ги следи нараснатите потреби од занимавање со спортски и рекреативни активности на физичката култура, како и за континуирано спроведување на наставата по физичко воспитување;

— здравствената заштита на учесниците во активностите на физичката култура недоволно се остварува, што недоволно се одразува врз здрав-

ствената состојба на работните луѓе, граѓаните и младината опфатени со овие активности;

— средствата за јавно информирање повремено регистраторски се однесуваат кон некои позначајни настани во физичката култура без да навлегуваат во нивното значење, суштина и потреба.

II

Врз основа на изнесените оценки за остварените резултати и проблеми што се јавуваат во развојот на физичката култура во Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија укажува:

1. Интензивниот развој на производните сили и социјалистичките самоуправни производни односи овозможува да се создаваат објективни услови за понагласен развој и афирмирање на физичката култура, која е насочена кон човекот за задоволување на неговите побогати и поразновидни животни потреби.

Во натамошниот развој на физичката култура, која претставува дејност од посебен општествен интерес, особено треба да се имаат предвид зголемените потреби на работните луѓе и граѓаните, на децата и младината, за занимавање со активностите на ова општествено подрачје, кои по своите функции претставуваат интегрален дел на културата на нашето општество и на општествената репродукција. Од тие причини и натаму треба да се поттикнуваат и поддржуваат иницијативите за создавање на поповолни материјални, кадровски, организациони и други услови за помасовно занимавање на работните луѓе и граѓаните со активностите на физичката култура, таму каде што работат, живеат и го поминуваат слободното време. Ваквиот однос ќе придонесе залагањата и акциите за развој на активностите на физичката култура да се решаваат квалитетно, во согласност со определбата за omasовување на оваа општествена дејност, за уште понагласено афирмирање на самоуправувањето и јакнењето на позициите на работниот човек и на здружениот труд во сите процеси на општествената репродукција. Затоа е неопходно создавање на услови за унапредување на физичката култура, да претставува трајна обврска на сите општествени фактори кои дејствуваат во областа на физичката култура, а особено на самоуправните интересни заедници на физичката култура, организациите на здружениот труд, месните заедници и организациите за физичка култура. Во согласност со тоа, реалните интереси и потреби на работните луѓе организирани во здружениот труд, децата, младината и граѓаните во месните заедници и другите самоуправни организации и заедници за занимавање со активностите на физичката култура, треба да станат составен дел на плановите и програмите за работа и развој на основните и другите организации на здружениот труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници.

2. Организациите за физичка култура треба и натаму да вложуваат организирани напори за суштинско поопштествување и демократизација на физичката култура, јакнење влијанието на здружениот труд во оваа област и изнаоѓање на современи програмски решенија, кои треба да овозможат во практиката да се остварат усвоените ставови за преобразба на физичката култура врз самоуправни основи.

Идејно-политичката работа во организациите за физичка култура треба да претставува трајна задача, насочена кон формирање на интегрална личност која, тргнувајќи од своите потреби и интереси, со својата свесна определба ќе се вклучува во системот на самоуправните односи, како во рамките на својата организација, така и во развојот на нашето самоуправно социјалистичко општество во целина.

Натамошното развивање на социјалистичките самоуправни општествени односи во организациите за физичка култура, со доследна примена на делегатскиот систем и колективното раководење, е основа за остварување на непосредното учество на активните членови во работата, развојот, одлучувањето и примената на принципите на реизборност и ротација на органите во организациите за физичка култура.

Во натамошното развивање и унапредување на самоуправното интересно здружување во областа на физичката култура, со непосредно здружување и преку самоуправните интересни заедници на физичката култура, со нивните основни заедници и единици, подоследно да се остварува размената на трудот меѓу работниците во здружениот труд и работните луѓе и граѓаните во организациите за физичка култура, месните заедници и другите организации и заедници.

3. Воспитно-образовните организации и натаму треба да имаат најзначајна улога во остварувањето на општествените задачи на физичката култура, а особено во обезбедувањето на основното физичко образование, развивање на потребата од физичко вежбање, создавање на трајни навики за активно учество во разни видови активности на физичката култура и за развивање на свеста за нејзината улога во современото општество.

Физичкото воспитување во училиштата треба да стане поактуелно по содржина и поуспешно по резултати. Задолжителната настава по физичко воспитување и слободните активности на учениците во ова подрачје, училиштето треба да ги развива како единствен воспитно-образовен процес, кој придонесува за социјализација и сестрано формирање на младата личност. За таа цел потребни се натамошни напори за:

— поголемо опфаќање на децата со организирано физичко воспитување во предучилишните установи;

— подобрување и интензивирање на наставата по физичко воспитување во основното и насоченото образование;

— опфаќање на студентите од сите години на факултетите, високите и вишите школи со редовна настава по физичко воспитување, како и со воннаставните активности на физичката култура;

— организирање и спроведување на специјална настава по физичко воспитување на учениците што се ослободени од наставата по физичко воспитување и за оние што имаат нагласено лошо држење на телото и телесни деформитети;

— обезбедување на потребна опрема, реквизити и други услови за успешно функционирање на училишните друштва за физичка култура и на другите видови организирани воннаставни активности;

— изградба на објекти за физичко воспитување во воспитно-образовните организации;

— усогласување на училишните програми за физичко воспитување со објективните потреби и можности на учениците, оспособувајќи ги физичката култура творечки да ја поврзуваат со секојдневниот живот и производниот труд.

4. Заинтересираните општествени фактори, а во прв ред организациите на здружениот труд, месните заедници, организациите за физичка култура, самоуправните интересни заедници на физичката култура и други самоуправни организации и заедници, неопходно е да му посветат поголема грижа на развојот на рекреативните активности на физичката култура. Затоа е потребно:

— организациите на здружениот труд да му посветат поголемо внимание на организирањето и спроведувањето на рекреативните активности на физичката култура за време на процесот на производството, во текот на денот, за време на неделните, празничните, годишните и превентивните одмори;

— вработените помасовно да учествуваат во работничките спортски игри и други видови на рекреативни активности на физичката култура;

— да се градат објекти и терени за рекреативни активности на физичката култура во месните заедници, организациите на здружениот труд и нивните одморалишта;

— да се следи влијанието на рекреативните активности на физичката култура врз здравјето и работната способност на вработените;

— поголемо опфаќање на граѓаните од сите возрасти во рекреативните активности на физичката култура во месните заедници;

— да се посвети поголема грижа за создавање на потребните услови за побрз развој на физичката култура на село;

— месните заедници, организациите на здружениот труд и организациите за физичка култура да воспостават поголема меѓусебна соработка на планот на рекреацијата на физичката култура;

— организациите за физичка култура, чии програми се насочени и кон организирање на акции од помасовен и рекреативен карактер и понатаму да вложуваат уште поголеми напори за унапредување на рекреативните активности на физичката култура;

— натамошно унапредување на рекреативните активности на физичката култура во туристичко-угостителските објекти, туристичките и излетничките места и обезбедување на потребната опрема и реквизити за овие активности;

— при изградбата на туристичко-угостителските објекти да се обезбедат соодветни објекти и терени за активностите на физичката култура.

5. Тргувајќи од значењето и придонесот што го дава спортот во севкупниот социјалистички самоуправен развој на нашето општество, за правилан психофизички развој и социјалистичко воспитување, развивање на натпреварувачкиот дух, решителноста, достоинството и храброста, работните и одбранбените способности, како и за рамноправноста на народите и народностите, братството и единството, интернационализмот и други одлики кои влијаат децата, младина и граѓаните да станат активни градители на социјалистички самоуправни односи, за проширување на културната, политичката и стопанската соработка и јакнење на мирот, рамноправноста и коезистенцијата меѓу народите во светот, потребно е:

— создавање на поповолни материјални и кадровски услови за развој на спортот врз аматерска основа, согласно со интересите и потребите на здружениот труд за масовно вклучување на работните луѓе и граѓаните, а особено на младата генерација во неговите активности;

— зголемувањето на бројот на основните спортски организации и членството во нив, а особено помасовно опфаќање на работничката младина на село, како и пошироко вклучување на училишната и студентската младина;

— развивање на системот на натпревари во насока која обезбедува масовна основа;

— поголема грижа на спортските организации за развој на врвниот спорт и постигнување на врвни спортски резултати, што ќе има особен придонес во афирмирањето на нашата Република;

— регулирање на статусот на врвните спортисти и нивно стимулирање за постигнување на врвни спортски резултати;

— вложување на натамошни напори за зголемено учество на наши спортисти на меѓународните натпревари и проширување на спортската соработка со сите земји во светот, а особено со неврзаните земји и земјите во развој;

— натамошно развивање и проширување на спортската активност со иселениците и нашите граѓани вработени во странство;

— спортските организации и нивните сојузи да остваруваат постојана активност за отстранување на одделни непожелни појави во спортот.

6. Систематски и плански да се создаваат поповолни материјални и други услови за спроведување на оние активности во физичката култура, кои најнепосредно придонесуваат за подобрување на физичките и функционалните способности на населението, а особено на младата генерација, за остварување на задачите што ги поставува концепцијата на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

7. На прашањето на стручните кадри за физичка култура да му се посветува соодветна општествена грижа. Напредно со создавање на високообразовни стручни кадри за работа во воспитно-образовните организации, да се школуваат соодветни кадри со насока за рекреативна активност на физичката култура и со насока за спортска активност.

8. Општествено-политичките заедници и натаму треба да се грижат за обезбедување на потребните услови за непосредна активност на работните луѓе и граѓаните за задоволување на нивните лични и заеднички потреби во областа на физичката култура. За таа цел треба да се вложуваат напори за ширење на мрежата на објектите за физичка култура и нивното користење од што поголем број граѓани.

Во изградбата на објекти за физичка култура треба да се поттикнува општественото договарање и самоуправното спогодување заради здружување и активирање на средствата на граѓаните, месните заедници, самоуправните интересни заедници на физичката култура, здравството и здравственото осигурување, образованието и детската заштита, организациите на здружениот труд, организациите за физичка култура и други организации и заедници, со цел за создавање на материјална база која ќе придонесе за омасовување на физичката култура.

Во рамките на урбанистичките простори подолгорочно да се планираат и обезбедуваат поповолни простори за физичка култура, кои не можат да се пренаменуваат, а врз основа на однапред утврдени стандарди и програми за развојот на оваа дејност. Притоа, треба да се води грижа за облагородување на објектите и терените за физичка култура, во согласност со настојувањата за заштитата на човековата околина.

Организациите за физичка култура, месните заедници, организациите на здружениот труд од областа на физичката култура, образованието и воспитувањето и самоуправните интересни заедници на физичката култура и образованието да посветат поголема грижа за целосно, рационално и ефикасно користење на објектите и терените за физичка култура. Притоа, особено треба да се води сметка за нивната опременост со справи и реквизити, како и за нивната отвореност во користењето од страна на работните луѓе, граѓаните и младина за рекреативни активности на физичката култура, а со самоуправни договори и спогодби да се регулира статусот и финансирањето на одржувањето на објектите за физичка култура.

Во управувањето со објектите и терените за физичка култура да се обезбеди решавачко влијание на корисниците — учесници во активностите на физичката култура и на другите работни луѓе и граѓани.

9. Неопходно е потребно да се посвети поголема грижа и да се вложат поорганизиран напори од страна на заинтересираните општествени фактори, а особено на самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, самоуправните интересни заедници на физичката култура, здравствените организации и организациите за физичка култура, во рамките на своите можности да придонесат организираните учесници во активностите на физичката култура поцелосно да бидат опфатени со здравствена заштита.

Подобрувањето за здравствената заштита на спортистите да се обезбеди преку нивното целосно здравствено осигурување, а во случај на привремена или трајна инвалидност настаната од повреди на спортски натпревари или подготовките за нив, да се обезбеди инвалидско осигурување.

За поефикасно и организирано остварување на здравствената заштита во физичката култура потребно е да се обезбеди доволен број спортски амбуланти во состав на медицинските центри и здравствените домови и школување на специјализирани лекари по спортска медицина. Тоа ќе овозможи континуирано да се спроведува здравствениот надзор над лицата кои организирано се занимаваат со спортски и рекреативни активности на физичката култура, да се следи здравствената состојба, физичките и функционалните способности на населението, да се обезбедува и укажува медицинска помош за време на одржувањето на спортски натпревари, поорганизирано да се пристапува кон проблемите непосредно поврзани со ослободувањето на учениците од наставата по физичко воспитување и да се спроведува хигиенско-санитарен и технички надзор на објектите, опремата и реквизитите за спортска и рекреативна активност на физичката култура.

10. Да се создаваат потребни материјални, кадровски и други услови за побрз развој на научноистражувачката дејност во физичката култура.

11. Средствата за јавно информирање (печатот, телевизијата, радиото и други), треба непрестано да ја афирмираат улогата и придонесот на физичката култура во развојот на нашето социјалистичко самоуправно општество и да се заложуваат за поангажирано однесување кон битните вредности на физичката култура, а особено во:

— афирмирањето на рекреативните активности на физичката култура на работните луѓе и граѓаните;

— објективното информирање на нашата јавност за спортските активности;

— натамошното афирмирање на спортот и спортските достигнувања;

— натамошното афирмирање на самоуправните односи во организациите за физичка култура;

— актуелизирањето на битните проблеми на физичката култура и критичкото однесување кон негативните појави во спортот.

12. На издавачката дејност во физичката култура неопходно е да и се создаваат такви услови кои ќе овозможат издавање на стручна литература, неопходно потребна за унапредувањето на наставата по физичко воспитување, спортската и рекреативната активност на физичката култура.

III

1. Тргувајќи од дадените констатации и оценки, како и од утврдените ставови во врска со развојот и унапредувањето на физичката култура во Социјалистичка Република Македонија, организациите за физичка култура, организациите на здружениот труд, месните заедници, самоуправните интересни заедници и општествено-политичките заедници редовно да ја разгледуваат оваа проблематика, да ја согледуваат состојбата и постигнатите резултати и да донесуваат конкретни мерки за натамошен развој и унапредување на физичката култура.

2. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичкиот комитет за физичка култура и другите републички органи на управата во рамките на своите надлежности:

— да се ангажираат во решавањето на прашањата на кои е укажано во оваа резолуција,

— ставовите од оваа резолуција да ги вградуваат во соодветните предлози на закони и други општи акти што му ги предлагаат на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и што

ги донесуваат во рамките на своите права и должности.

3. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Републичката самоуправни интересна заедница на физичката култура да го следат спроведувањето на оваа резолуција, а Извршниот совет на Собранието на СР Македонија повремено да го известува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1072

17 април 1979 година
Скопје

Претседател

Претседател

на Соборот на здружениот труд,

на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Слободан Арнаудов, с. р.

198.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 17 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ

I. Поради заминување на друга должност, се разрешуваат членовите на Републичкиот комитет за туризам:

Трајче Черепналковски и
Александар Јуруковски.

II. За членови на Републичкиот комитет за туризам се именуваат:

Ристо Дика, член на Претседателството на Автомото сојуз на Македонија и претседател на Комисијата за авто-мото туризам,

Исмет Качар, член на Секретаријатот на РК на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија,

Славчо Николовски, помошник на републичкиот секретар за економски односи со странство,

Александар Петровски, член на Извршниот совет на Собранието на општина Тетово,

м-р Јордан Петровски, научен соработник во Економскиот институт на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје,

м-р Велко Стојчев, директор на Дирекцијата за инвестиционо работење при Стопанската банка — Здружена банка — Скопје,

Крсте Тодоровски, член на Извршниот совет на Собранието на општина Дебар,

Голаб Чинго, декан на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-948

17 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

199.

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за финансирање на истражувачките работи во рударството („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 17 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО

I. Поради истекот на мандатот, се разрешуваат претседателот и членовите на Советот за истражувачки работи во рударството:

— претседателот

инж. Љупчо Коруновски;

— членовите:

инж. Марин Александровски,

Благоја Ангеловски,

инж. Драган Ангеловски,

Драги Апостоловски,

Мустафа Абединовски,

инж. Миле Галевски,

инж. Ристо Грозданов,

Ангел Давалиев,

м-р Добри Додевски,

Чедомир Георгиевски,

инж. Никола Здравев,

Стојан Здравев,

д-р Томислав Иванов,

Љубисав Иванов,

инж. Захарије Ивановски,

инж. Драшко Исаевски,

Тодор Јанчевски,

Димче Југов,

Атанас Каракамчев,

Ташко Костов,

Симо Костадинов,

инж. Јонче Котевски,

Фемо Кулаков,

Драган Михајловски,

Владимир Валтовски,

Гаврил Ралповски,

Владимир Рјабашапков,

Јован Спасеновски,

Венче Станковски,

инж. Љубен Стефановски,

Митко Илиевски,

Стојмир Домазетовски.

II. Во Советот за истражувачки работи во рударството се именуваат:

— претседател

д-р инж. Томислав Иванов, вонреден професор на Факултетот за металургија и рударство,

— членови:

инж. Голуб Косевски, помошник на генералниот директор на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,

инж. Марин Александровски, раководител на Геолошкото одделение во рудникот „Саса“ — Македонска Каменица — Делчево,

инж. Драган Ангелевски, директор на Геолошкиот завод Скопје,

инж. Вангел Вукански, од Берово,

Миле Галевски, директор на Фабриката „Партизан“ Прилеп,

инж. Ангел Давалиев, на работа во „Југотутун“ Гевгелија,

Владо Горгоновски, член на Извршниот совет на Собранието на општината Струга,

инж. геолог Игнат Ефремов, раководител на Геолошката служба во Рудниците „Злетово“ — Пробиштип,

инж. Никола Здравев, директор на Заводот за студии, проектирање и инженеринг „Мегапроект“ Штип,

инж. Александар Ивановски, директор на Геолошкото биро Битола,

инж. Љубисав Иванов, генерален директор на Рударско-индустрискиот комбинат „Силекс“ — Кратово,

инж. Георги Иванов, вработен во Електростопанство — Скопје,

инж. Димитар Југов, директор на Фабриката за талк „Димче Мирчев“ — Титов Велес,

инж. Душан Казанџиевски, директор на Комбинатот за гипс „Радика“ — Дебар,

Атанас Каракамчев, директор на Стопанска банка експозитура Валандово,

инж. Ефрем Кулаков, вработен во ТЕ „Неготино“ Неготино, претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Неготино,

м-р Ристо Кусакатов, научен соработник во Економскиот институт Скопје,

инж. Панде Лазаров, вработен во Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје,

Вангел Мандиловски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

инж. Јордан Наумов, вработен во Рудникот „Опалит“ Чешиново — Кочани,

Трајан Пецалевски, претседател на Општинската конференција на ССРМ — Ресен,

Јордан Саздов, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Св. Николе,

Мемети Абдулгасимов, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

инж. агр. Љубен Стефановски, претседател на Собранието на општината Крива Паланка,

инж. Томчо Томчев, директор на Рудникот „Огражден“ Струмица,

Александар Тоскиќ, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ — Куманово,

инж. Миле Трајановски, директор на Шумарското стопанство „Сандански“ — Македонски Брод,

инж. Горѓи Трајков, вработен во „Фени“ — Кавадарци,

Никола Туцаров, вработен во Рудникот „Бучим“ Радовиш,

м-р Радомир Цветковиќ, советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика,

инж. Спасен Чавировски, на работа во Рудникот „Стогово“ — Кичево,

инж. Приморка Чакарева, на работа во „Трудбеник“ — Охрид,

Месут Сулејмани, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,

Димитар Чаршавски, член на Советот на Републиката, општествено-политички работник — Винаца.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-947

17 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Галевски, с. р.

200.

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за средствата за пошумување на голините („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 17 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат претседателот и членовите на Советот за пошумување на голините:

— претседателот:

Киро Георгиевски — Дејан,

— членовите:

Јашар Алили,
Мите Анастасовски,
Новко Ангелевски,
инж. Ацо Андонов,
д-р инж. Момчило Андреевиќ,
инж. Трајко Апостоловски,
инж. Димо Бекар,
Седат Вели,
инж. Анастас Вршковски,
Владо Гоговски,
Душко Гиговски,
Трајан Гоцевски,
Киро Данилов,
Стамен Димчевски,
Ванчо Киров,
Киро Марковски,
Атанас Мечев,
инж. Живко Минчев,
Мито Мицајков,
Ристо Мурцев,
Трајан Николовски,
Јован Петров,
Јаковче Поповски,
д-р Панде Поповски,
Ристо Ристевски,
Димче Савевски,
Мицко Симеонов,
инж. Бранко Станковски,
Дестан Сулејмани,
Љубомир Трајковски,
Милан Цаковски,
Љупчо Шкартов,
Бранко Шумански.

П. Во Советот за пошумување на голините се именуваат:

— претседател

Киро Георгиевски — Дејан, член на Претседателството на Републичката конференција на ССРМ,

— членови:

Мустафа Абединовски, потпретседател на Собранието на општина Струга,

Јашар Алили, член на Советот на Републиката,
Мите Анастасовски, претседател на Општинската конференција на ССРМ — Крива Паланка,
инж. Александар Андоновски, доцент на Шумарскиот факултет во Скопје,

Јордан Поп Андов, секретар на Координационото тело за пошумување на општината Титов Велес,

д-р инж. Момчило Андреевиќ, директор на Заводот за водостопанство,

Мане Атанасков, секретар на СИЗ за здравство и здравствено осигурување — Штип,

Димче Атанасовски, член на Републичкиот одбор на месните заедници,

инж. Горги Башевски, вработен во ДИК „Црн Бор“ — Прилеп,

инж. Димо Бекар, општествен работник од Скопје,

Јован Бошначки, директор на Гимназијата „Ацо Русковски“ — Берово,

инж. Атанас Вршковски, директор на ШИК „Кајмакчалан“ — Битола,

Никола Горичан, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Александар Данаилов, секретар на Општинската самоуправни интересна заедница за управување и користење на пасиштата и утрините — Кочани,

Крсте Жилевски, директор на Шумско-производното претпријатие „Галичица“ — Охрид,

Александар Јосифовски, директор на ООЗТ „Единство“ Свети Николе,

инж. Станко Коцевски, од Пробиштип,

инж. Живко Минчев, претседател на Сојузот на инженерите и техничарите по шумарство и индустрија за преработка на дрво во СР Македонија,

Ристо Мурцев, општествен работник од Гевгелија,

Трајко Николовски, општествен работник од Скопје,

Трајан Гошевски, член на Советот на Републиката,

Јован Петров, инспектор по шумарство во Собранието на општина Битола,

д-р Панде Поповски, редовен професор на Шумарскиот факултет во Скопје,

инж. Стојан Поповиќ, вработен во ООЗТ Шумско стопанство „Шар“ Гостивар,

Иван Путилиќ, општествено-политички работник во РК на ССММ,

Мориц Романо, претседател на Сојузот на друштвата „Пријатели на шумите“ на Македонија,

Димче Савевски, генерал-мајор во Скопската воена област,

инж. Бошко Солевски, вработен во Собранието на општина Струмица,

Бранко Станковски, директор на ООЗТ за стопанисување со шумите во Куманово,

Живко Стефановски, претседател на Координационото тело за пошумување при општината Тетово,

инж. Борислав Таневски, директор на РО за шумарство во ЗДИШ „Треска“ — Скопје,

Кирил Христов, претседател на Извршниот совет на Собранието на општина Делчево,

Љупчо Шкартов, член на Советот на Републиката,

Душко Стоевски, секретар на Републичкиот одбор за земјоделство, прехранбена и тутунска индустрија на Сојузот на синдикатите на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-946

17 април 1979 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

201.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 17 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ВО БИТОЛА, СКОПЈЕ И ШТИП

За судија на Окружниот суд во Битола, се избира

Вангел Гагачев, судија на Окружниот суд во Битола.

За судии на Окружниот суд во Скопје, се избираат:

Митко Зиков,

Васил Петковски, судии на Окружниот суд во Скопје.

За судии на Окружниот суд во Штип, се избираат:

Александар Поповски,

Томо Парчеклиев, судии на Окружниот суд во Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-950

17 април 1979 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

202.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77) и член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 17 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Од должноста судии на Стопанскиот суд на Македонија сметано од 30 јуни 1979 година се разрешуваат:

Петар Липковски,
Љубен Чекреци.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-949
17 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

203.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА БИОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Поради истекот на мандатот, се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Биолошкиот факултет во Скопје, Иван Чадо.

За претставник на општествената заедница во Советот на Биолошкиот факултет во Скопје се именува

Македонка Давидова, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, инж. технолог, вработена во „Алкалоид“ во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-942
17 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

204.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

За претставник на општествената заедница во Советот на Факултетот за музичка уметност се именува:

Драган Бојациев, главен уредник на музичката емисија на Радио-телевизија — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-941
17 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

205.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА БИОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница за изготвување предлог за избор на декан на Биолошкиот факултет во Скопје, се именуваат:

Санде Трневски, член на Извршниот совет на Собранието на општина „Гази Баба“ — Скопје и Бранка Колевска, член на ЦК СКМ, фармацевт во „Алкалоид“ во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-943
17 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

206.

Врз основа на член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница за изготвување предлог за избор на директор на Ветеринарниот институт во Скопје, се именуваат:

м-р Горѓи Узунов, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од земјоделството, прехранбената и тутунската индустрија на Македонија, и

Александар Станојковски, ветеринарен лекар при Ветеринарната станица во Куманово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-944
17 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

207.

Врз основа на член 344 став 1 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 2 и 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74, 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО УНИВЕРЗИТЕТСКОТО СОБРАНИЕ И ВО УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БИТОЛА

1. За претставници на општествената заедница во Универзитетското собрание на Универзитетот во Битола се именуваат:

Кирил Алексовски, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ,

Драги Тозија, директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, Фруска Зафирова, потпретседател на Собранието на општина Неготино,

Тихомир Најдовски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општина Титов Велес, Галип Дема, член на Советот на Републиката, Кице Најдовски, член на Советот на Републиката,

Цело Сулејман, директор на ООЗТ во „ОТЕКС“ — Охрид,

м-р инж. Илија Алтипармакоски, вработен во Рударско-енергетскиот комбинат Битола,

инж. Тодор Невеселов, генерален директор на ЗИК „Анска Река“ — Валандово.

II. Од редот на именуваните претставници на општествената заедница во Собранието на Универзитетот, за претставници во Универзитетскиот совет се именуваат:

Кирил Алексовски,
Драги Тозија,
Цело Сулејман.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1039
17 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

208.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76) и член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ООЗТ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ КАКО ВО РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА, ВО ДЕЛОВИТЕ СО КОИ СЕ УРЕДУВААТ УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО, ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ, ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ПОТВРДУВАЊЕТО НА ИЗБОРОТ ВО НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЗВАЊА

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ во Универзитетскиот центар за медицински науки, како во работна организација во деловите со кои се уредуваат учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, како и одлучувањето за остварување на заедничките цели, донесувањето на програмите за развој на научно-истражувачката работа и потврдувањето на изборот во научни и стручни звања што ја донесоа работниците на здружените ООЗТ на референдумот одржан на 23 јуни 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1056
17 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

209.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ — ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ — Правен факултет во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на ООЗТ — Правен факултет во Скопје, на референдумот одржан на 30 декември 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1055

17 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

210.

Врз основа на член 248, став 2 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член 49 и 50 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 17 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Се формира Комисија за подготвување закон за пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: Комисија).

2. Комисијата има задача да подготви и да му поднесе на Соборот Закон за пензиското и инвалидското осигурување.

Заради остварување на оваа задача, Комисијата ќе ги разгледува и иницијативите за доизградување на системот за пензиското и инвалидското осигурување во Републиката и ќе остварува соработка со Комисијата за подготвување на Закон за основните права од пензиското и инвалидското осигурување на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

во подготовките за донесување на Закон за основните права од пензиското и инвалидското осигурување.

3. Комисијата има претседател и 21 член.

Претседателот и 13 членови на Комисијата ги избира Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од редот на делегатите на Соборот.

Два члена на Комисијата определува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, два члена делегира Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, а по еден член делегираат: Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија.

Во работата на Комисијата можат да учествуваат и научни и стручни работници, по одлука на Комисијата.

4. Заради извршување на задачите од точка 2 на оваа Одлука, Комисијата може да образува работни групи, составени од членовите на Комисијата и од редот на научни и стручни работници.

5. Стручните и административно-техничките работи за потребите на Комисијата ќе ги врши стручната служба на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а по потреба и во договор со Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и стручната служба на таа Заедница.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1073

17 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

211.

Врз основа на член 49 и 50 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, точка 3, став 2 од Одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за образование, делокруг и состав на Комисијата за подготвување закон за пензиското и инвалидското осигурување, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 17 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

За претседател и членови на Комисијата за изготвување закон за пензиското и инвалидското осигурување, се избираат:

Претседател:

д-р Рефет Ферати.

Членови:

Драго Алексовски,

Крсте Атанасовски,

Благоја Антевски,

Тодор Дајлиев,

д-р Димитар Кикерков,

Младен Куновски,

Пандорка Клифова,
Цветанка Кацујану,
Стојо Милковски,
д-р Томо Миташев,
Борис Обедниковски,
д-р Глигор Поповски, и
Сулејман Шакири.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-945
17 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

212.

Врз основа на член 7, став 1 од Законот за основање организација за приредување игри на среќа („Службен весник на СРМ“, бр. 46/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЛОТАРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1979 ГОДИНА

1. Приходот што ќе го оствари организацијата на здружениот труд за приредување игри на среќа Лотаријата на Македонија во 1979 година, по одбивањето на износот за исплата на добивките и за финансирање на VII медитерански игри, ќе се распределува во проценти на следниве корисници:

	од ред. и вонред. лотарија	од експ. лотарија	во %	
			од спорт. прогноза	од лото
а) Лотарија на Македонија				
— за редовна дејност	40,0	40,0	40,0	40,0
— за отплата на ануитетите по користени кредити	1,0	1,0	1,0	1,0
б) Заедница на Југословенската лотарија	1,3	—	1,3	1,3
в) Социјално-хуманитарни	57,7	59,0	—	28,8
г) Физичка култура и фудбалски сојуз на Југославија	—	—	57,7	28,9

2. Приходот од точка 1 под а) ќе го користи Лотаријата на Македонија за покривање на трошоците на работењето, личните доходи, законските и договорните обврски и фондовите на работната заедница, како и за отплата на ануитетите по користени кредити.

Приходот од точката 1 под б) ќе се користи за трошоците на работењето на Заедницата на Југословенската лотарија.

Приходот од точка 1 под в) е наменет за финансирање на социјално-хуманитарните дејности.

Приходот од точката 1 под г) ќе се користи, по одбивањето на износот за фудбалскиот сојуз на Југославија во висина што одговара на 10% од планираниот промет на спортската прогноза, за изградба, опремување, инвестиционо и тековно одржување на објектите за физичка култура.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-777/1
16 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

213.

Врз основа на член 5, став 1 од Законот за обезбедување средства за отстранување на последиците од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ПО ОПШТИНИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

Член 1

Неискористените средства во износ од 30.290.350 динари според Одлуката за распределување на средствата за давање на потрошувачки кредити на лица што претрпеле штета од елементарни непогоди, по општини во СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 42/78), Народната банка на Македонија ќе ги дава на основните банки за одобрувања на кредити на организациите на здружениот труд и самоуправните интересни заедници од општините Прилеп, Битола, Ресен и Свети Николе што во 1976 и 1977 година претрпеле штета од елементарни непогоди.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука, се распределуваат и тоа:

1. Прилеп	10.000.000	динари
2. Битола	10.000.000	„
3. Ресен	5.000.000	„
4. Св. Николе	5.290.350	„

Член 3

Барање од организациите на здружениот труд и самоуправните интересни заедници од член 1 на оваа одлука за добивање кредит се поднесува до 31 мај 1979 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-818/1
16 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

214.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а во врска со точка 7 од Одлуката за начинот на формирањето на цените и за мерките на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 19/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ВО ПАТНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ И АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ

1. За цените во патниот патнички сообраќај се пропишува мерката на непосредна општествена контрола на цените — давање на согласност на та-

рифите, а за цените на услугите во автобуските станици се пропишува мерката на непосредна општествена контрола на цените — евиденција на цените.

2. Постојните цени во патниот патнички сообраќај можат да се зголемат до 12%.

3. Се овластува Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар да даде согласност на зголемените цени — тарифи во рамките утврдени со точка 2 од оваа одлука.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за пропишување на мерка на непосредна општествена контрола на цените во патниот патнички сообраќај и автобуските станици („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-843/1
27 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

одделни занимања може да се полагаат и надвор од седиштето на училиштето или неговата истурена верифицирана паралелка доколку подготвувањето на испитите е организирано и во договор меѓу училиштето и организацијата која врши подготовки за испит. За полагањето на испити надвор од седиштето на училиштето или неговата истурена верифицирана паралелка училиштето го известува Републичкиот секретаријат за наука и образование“.

Член 2

Во член 6 став 3 зборот „пет“ се заменува со зборот „шест“, а, по зборот „септемврски“ се додава записка и зборот „ноемврски“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-3242/78
9 април 1979 година
Скопје

Републички секретар за
наука и образование,
Анатоли Дамјановски, с. р.

215.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија инж. Петар Серафимов, советник во Извршниот совет на Собранието на град Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-823/1
12 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

217.

Врз основа на член 3 став 4 и 5 од Законот за боречки додаток на учесниците во Народно-ослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 23/75 и 27/77), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1979 ГОДИНА

1. Основот за одредување на боречкиот додаток во 1979 година се утврдува во износ од 5.380 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-03-1873
29 март 1979 година
Скопје

Републички секретар
за здравство и социјална политика,
Петар Цундев, с. р.

216.

Врз основа на член 86 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ број 24/70, 39/71, 5/73, 17/74, 4/77 и 9/77), републичкиот секретар за наука и образование донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот на полагањето на испити во училиштата за средно образование („Службен весник на СРМ“, број 35/72, 23/73, 22/74, 4/75 и 25/75) член 3 став 2 се менува и гласи: „Дополнителните и вонредните испити и испитите за

218.

Врз основа на член 8, став 3 од Законот за формирање на средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди и за воведување на „Недела на солидарноста“ („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78 — пречистен текст), републичкиот секретар за финансии донесува

НАРЕДБА

ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА

1. Организациите на здружен труд од областа на стопанството ќе ги уплатат средствата на солидарноста што се водат на посебна сметка, со состојба на 31 декември 1978 година, на сметката „Сред-

ства на солидарноста на Републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди“ број 40100-655-58 од 31 мај 1979 година.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-1075/1

26 април 1979 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

219.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за измени и дополненија на статутот на Работната организација за трикотажа „Пелистер“ во Битола, донесена на собирот на работните луѓе на 11 февруари 1978 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 21 февруари 1979 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за измени и дополненија на статутот на Работната организација за трикотажа „Пелистер“ во Битола, донесена на собирот на работните луѓе на 11 февруари 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација за трикотажа „Пелистер“ во Битола на начинот пропишан за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение-то У. бр. 98/78 од 28 декември 1978 година, поведе постапка за оценување законитоста на Одлуката за измени и дополненија на статутот на Работната организација за трикотажа „Пелистер“ во Битола, донесена на собирот на работните луѓе на 11 февруари 1978 година. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со ставот 2 на член 463 од Законот за здружениот труд од причина што за нејзиното донесување не било обезбедено претходно расправање од работниците и била донесена на собир на работните луѓе, а не со референдум.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека работните луѓе во Работната организација за трикотажа „Пелистер“ во Битола, со референдумот на 16 декември 1977 година усвоиле статут на работната организација, а на собирот на работните луѓе од 11 февруари 1978 година донеле одлука за измени и дополненија на статутот без претходно да се обезбеди расправање по одлуката.

5. Во остварувањето на своите општествено-економски и други самоуправни права, според членот 462 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација со лично изјаснување одлучуваат за неограничените права: со референдум, на собири на работници, со потпишување односно со давање на посебни изјави во писмена форма и со други облици на лично изјаснување утврдени со закон, со статутот или со самоуправни спогодба, а за сите прашања за кои се донесуваат одлуки со лично изјаснување на работниците мора да се обезбеди претходно расправање за тие прашања на начинот определен со статутот. Според ставот 2 на член 463 од овој закон

работниците во основната организација со референдум, покрај другото, одлучуваат за статутот на основната организација.

Остварувајќи го самоуправањето работните луѓе во организациите на здружениот труд преку утврдените форми на лично изјаснување непосредно одлучуваат за своите неограничени права, а за сите прашања за кои се донесуваат одлуки со лично изјаснување на работниците мора да се обезбеди претходно расправање на кое работниците ќе бидат во можност однапред и благовремено да се запознаат со прашањето кое ќе се разгледува, како и да го дадат своето мислење и евентуалните забелешки.

За статутот на основната организација работниците одлучуваат со референдум. Работните луѓе со референдумот се определуваат слободно, а гаранција за слободата на определувањето е тајноста на гласањето, како една од битните одлуки на одлучувањето со референдум. Со предметот на референдумот работните луѓе се запознаваат на собири на работните луѓе.

Во текот на постапката и на јавната расправа Судов утврди дека работниците со оспорената одлука биле запознаени непосредно пред нејзиното донесување.

Со оглед на тоа што за донесувањето на оспорената одлука не е обезбедено претходно расправање и е донесена на собир на работните луѓе, а не со референдум, како што е и донесен статутот на работната организација чии измени и дополненија се вршат, Судов утврди дека оваа одлука не е донесена во пропишаната законска постапка и е во спротивност со ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд.

Судов не го прифати мислењето на работната организација дека постапката за донесувањето на оспорената одлука била законски спроведена поточно дека било обезбедено претходно расправање по одлуката, дека истата била донесена со огромно мнозинство и не било од битно значење дали работниците се изјасниле со јавно или тајно гласање. Судот го одби како неосновен и наводот дека не било од битно значење дали оспорениот акт е донесен со јавно или тајно гласање затоа што референдумот се спроведува во точно со закон утврдена постапка и актите кои се донесуваат со референдум со закон се точно утврдени. Од друга страна работниците на собир на работниците даваат иницијативи, предлози и мислења, ги усогласуваат ставовите во остварувањето на правото на работа со општествени средства и на другите самоуправни права, ги утврдуваат насоките за работа на делегациите и делегатите и донесуваат одлуки под условите и на начинот утврден со законот, со самоуправната спогодба и со статутот.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 98/78

21 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

220.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на ставот 3 на член 8, точката 3 на член 9 и на членовите 11 и 14 од Самоуправната спогодба за одговорноста на работниците заради повреда на работните обврски и заедничките интереси на работната заедница на Основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Сандански“ од Македонски Брод, донесена на собири на работниците и прогласена на 28 август 1974 година, согласно ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите на постапката

пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека ставот 3 на член 8, точката 3 на член 9 и членовите 11 и 14 од Самоуправната спогодба за одговорноста на работниците заради повреда на работните обврски и заедничките интереси на работната заедница на Основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Сандански“ од Македонски Брод, донесена на собириите на работниците и прогласена на 28 август 1974 година, во времето на важењето не биле во согласност со членот 195, ставот 2 на член 197 и со членот 202 од Законот за здружениот труд како и со членот 90 од Законот за работни односи.

2. Оваа одлука има исто правно дејство како и одлука со која се поништува пропис или друг општ акт.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Шумското стопанство „Сандански“ од Македонски Брод, на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

4. По повод на поднесената претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување законитоста на одредбите од самоуправната спогодба означени во точката 1 на оваа одлука затоа што најде дека основано може да се постави прашањето за нивната законитост.

5. Во претходните испитувања и на седницата Судов утврди дека самоуправната спогодба за одговорноста на работниците ги уредува прашањата за дисциплинската одговорност на работниците, а особено обврските и одговорностите на работниците, постапката за утврдување на одговорноста, органите за водење на постапката, дисциплинските мерки, застареноста и одговорноста за материјалната штета. Во оспорениот член 7 се определени дејствијата што претставуваат тешка повреда на работните обврски меѓу кои: повреда на работните обврски што во исто време претставува кривично дело, предизвикување тепачка и учество во неа, неоправдано изостанување од работа, доаѓање на работа во пијана состојба или употреба на алкохол во работното време и уште 28 други повреди. Во членот 9 пак, се предвидени дисциплинските мерки меѓу кои, во точката 3 е предвидена мерката трајно распоредување на друго работно место.

Во точката 3 на членот 8 е определено дека неоправданото изостанување од работа повеќе од три дена претставува особено тешка повреда на работните обврски за што, согласно ставот 3 на член 9 од самоуправната спогодба, може да се изрече мерката исклучување од основната организација.

Во членот 11 од самоуправната спогодба се утврдени роковите на застареност за покренување на дисциплинската постапка и за извршување на дисциплинските мерки. Така, рокот на застареност за покренување на постапката, според означениот член 11, изнесува 5 месеци од денот кога е сторена повредата, а рокот за извршување на изречените дисциплински мерки е 30 дена од денот на правосилноста на одлуката со која е изречена мерката. Во вториот став се определува дека, ако сторената повреда на работните обврски во исто време претставува кривично дело, рокот на застареност да изнесува 6 месеци.

Во членот 14 е предвидено постапката за утврдување на повредата на работните обврски да ја покренува со решение, директорот на основната организација.

Останатите три оспорени акти, решението бр. 03-876, решението бр. 04-134/97 и одлуката бр. 03-096 се поединечни акти, донесени во постапката за утврдување повреда на работните обврски против подносителот на претставката.

6. Според ставот 1 на член 194 од Законот за здружениот труд, со самоуправниот општ акт со кој се уредува работниот однос се утврдуваат повредите на работните обврски. Во ставот 2 на истиот член се утврдени повеќе дејствија кои работниците можат во својот самоуправен општ акт да ги определат како тешка повреда на работните обврски. Според членот 195 пак, за повреди на работните обврски и за други повреди на работната дисциплина на работникот може да му се изрече опомена, јавна опомена, распоред на други работи односно работни задачи за определено време во согласност со законот, парична казна и престанување на работниот однос. Во ставот 2 на член 197 од означениот закон е предвидено дека мерката престанување на работниот однос се изречува поради потешка повреда на работната обврска сторена со неоправдано изостанување од работа најмалку 5 работни дена едноподруго. Според членот 90 од Законот за работни односи, постапката за утврдување на одговорноста на работникот (поведување, водење и изречување на мерка) застарува во рок од 6 месеци од денот на дознавањето за повредата, но не подолго од 1 година од денот на сторувањето на повредата. Според ставот 2 на овој член, ако повредата на работната должност повлекува и кривична одговорност, постапката за утврдување на одговорноста на работникот застарува во рок од 2 години од денот на дознавањето за повредата. Во овој член исто така е предвидено дека изречените мерки не можат да се извршат по протекот на 60 дена од денот на правосилноста на одлуката со која е изречена мерката. Законот за здружениот труд во членот 202 предвидува дисциплинската постапка да се поведува на барање од работничкиот совет, од индивидуалниот или од претседателот на колегијалниот работоводен орган, од органот на самоуправната работничка контрола, од општествениот правобранител на самоуправањето и синдикатот, како и од надлежниот орган на општествено-политичката заедница.

На основа на наведените законски одредби Судов смета дека работниците во Основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Сандански“ постапиле во согласност со членот 194 од Законот за здружениот труд кога во членот 7 од оспорената самоуправна спогодба ги определеле дејствијата што претставуваат тешка повреда на работните обврски. Наведената законска одредба, во тој поглед, определува некои видови дејствија кои можат во основната организација да се земат како повреди на работната обврска, но од друга страна, допушта можност работниците самостојно да определат и други дејствија кои претставуваат потешки повреди на работните обврски.

Предвидувањето пак, на дисциплинската мерка трајно распоредување на други работи односно работни задачи (член 9) Судов најде дека нема основ во законот, дотолку повеќе што Законот за здружениот труд во членот 195 ги определува мерките кои можат да му се изречат на работникот за повреда на работните обврски, па согласно принципот на легалитет во одредувањето на дисциплинските мерки, основната организација не може по аналогија да создава нови видови дисциплински мерки.

Одредбата од точката 3 на членот 8 од оспорената самоуправна спогодба, според која поради неоправдано изостанување од работа повеќе од три дена може да се изрече мерката престанување на работниот однос, исто така Судов ја оцени како незаконита затоа што му е спротивна на ставот 2 на член 197 од Законот за здружениот труд кој допушта изречување на мерката престанок на работниот однос поради неоправдано отсуство, но само за неоправдано отсуствување од најмалку 5 работни дена едноподруго.

Во поглед на членот 11 од самоуправната спогодба кој ги пропишува роковите на застареност на покренувањето и водењето на дисциплинската по-

стапка и за извршувањето на дисциплинските мерки, Судов смета дека е повреден принципот на легалитет во одредувањето на роковите на застареност во дисциплинската постапка. Ова затоа што членот 90 од Законот за работните односи на исклучив начин ги определува роковите за застареност на покренувањето и водењето на постапката и за извршување на дисциплинските мерки, при што не допушта организацијата на здружениот труд на поинаков начин да ги определи овие рокови.

Со оглед на тоа што во членот 14 од самоуправната спогодба е предвидено дисциплинската постапка со свое решение, да ја поведува директорот на основната организација а не дисциплинската комисија, Судов смета дека и таа одредба не е во согласност со членот 202 од Законот за здружениот труд.

Законитоста на останатите оспорени акти, решението бр. 03-876, решението бр. 04-034/97 и Одлуката бр. 03-076 согласно членот 419 од Уставот

на СР Македонија, Судов не е надлежен да ја оценува, бидејќи не се општи акти.

7. Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 1 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, Судов ја донесе на седница без одржување јавна расправа, затоа што оцени дека за натамошното разјаснување на работите по предмет не е неопходно присуството на учесниците во постапката.

На основа изнесеното, Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 157/78
8 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

204

Врз основа на член 54 од Законот за основите и системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/76) и член 188 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РАЗВИТОКОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

I

Во согласност со начелото на истовременост и континуитет на планирањето ќе се подготви и донесе Планот за развитокот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за периодот од 1981 до 1985 година.

II

Се задолжува Одборот за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување и финансирање да подготви посебна програма за активностите и текот на подготовките од член 1 на оваа одлука, најкасно до 30 јуни 1979 година.

Одборот за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување и финансирање да подготви Нацрт-план за развитокот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за периодот од 1981 до 1985 година и да го предложи на Собранието на Заедницата за утврдување најдоцна до 15 јуни 1980 година, а предлог на тој план до 30 ноември 1980 година.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Број 994/1
11 април 1979 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

205

Врз основа на член 188 став 1 точка 9 и член 227 став 1 точка 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ ЗА ОДМОР, ЗАКРЕПНУВАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И КОРИСНИЦИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1979 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се врши распределба на средствата наменети за одмор, закрепнување и рекреација на корисниците на пензија и корисниците на определени права од инвалидското осигурување за 1979 година во износ од 58.000.000 динари на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување, и тоа на:

1. Основната заедница во Скопје	21.768.339,65	дин.
2. " " Битола	4.499.205,50	"
3. " " Ресен	697.103,40	"
4. " " Д. Хисар	262.665,50	"
5. " " Прилеп	3.055.700,75	"
6. " " Крушево	404.397,00	"
7. " " М. Брод	286.544,15	"
8. " " К. Палан.	919.714,30	"
9. " " Т. Велес	2.896.252,80	"
10. " " Неготино	598.507,55	"
11. " " Гевгелија	972.093,35	"
12. " " Кавад.	1.154.649,70	"
13. " " Св. Ник.	409.788,95	"
14. " " Штип	1.783.968,50	"
15. " " Радовиш	445.992,10	"
16. " " Проб.	623.926,80	"
17. " " Кочани	955.147,20	"
18. " " Винаца	197.191,70	"
19. " " Делчево	347.396,30	"

20.	”	”	Берово	482.195,30	”
21.	”	”	Охрид	2.327.015,90	”
22.	”	”	Струга	1.494.343,20	”
23.	”	”	Дебар	486.816,95	”
24.	”	”	Кичево	1.354.152,25	”
25.	”	”	Гост.	1.696.156,55	”
26.	”	”	Тетово	2.764.534,90	”
27.	Заеднич. основ. заед. на Струм. со Валадово			1.844.820,60	”
28.	Заеднич. основ. заед. на Куманово со Кратово			3.271.379,15	”

Расположивите средства наменети за закрепнување и рекреација на корисниците на пензија и корисниците на определени права од инвалидското осигурување издвоени и нераспределени заклучно со 31. 12. 1978 година во износ од 20.645.734,30 динари наменски се распоредуваат за изградба, доградба, адаптација и опрема на објекти за одмор и рекреација на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување, и тоа:

1. Враќање на средства од придонесот за домување на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување од подрачјето на општина Струга ангажирани за изградбата на Домот за одмор и рекреација на пензионерите во Струга во износ од 3.300.000 дин.
2. За проширување и опремување на кујната при Домот за одмор и рекреација на пензионерите во Струга во износ од 920.000 „
3. За изградба на Домот за одмор, лекување и рекреација на пензионерите во Банско-Струмичко во износ од 6.000.000 „
4. Доградба, проширување и опрема на Домот за одмор и рекреација на пензионерите во Катлановска Бања — Скопско во износ од 10.000.000 „
5. За извршување на подготвителни работи за изградба на дом за одмор, лекување и рекреација на пензионерите во Дебарски Бањи — Дебар во износ од 145.734,30 „
6. За довршување и опремување на Домот за живеење на пензионерите во Крушево во износ од 130.000 „
7. За довршување и опремување на Домот за живеење на пензионерите во Демир Хисар во износ од 50.000 „
8. За довршување и опремување на Домот за живеење на пензионерите во Пехчево во износ од 100.000 „

III

Евентуалниот остаток на средства предвидени во точка II од оваа одлука ќе бидат наменети за извршување на подготвителните работи и изградба на Домот за одмор, лекување и рекреација во Дебарски Бањи — Дебар.

IV

Се овластува секретарот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да ги преземе потребните работи за реализација на оваа одлука и за извршените работи повремено му поднесува извештај на Собранието на Заедницата.

V

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 995/1

11 април 1979 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

206.

Врз основа на член 135 став 1 точка 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78) и член 188 став 1 точка 9 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ И ПОРАСТОТ НА РЕАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ

I

Со оваа одлука се врши конечно усогласување на старосните, инвалидските и семејните пензии, без заштитниот додаток, материјалното обезбедување и привремениот надоместок на инвалидите на трудот според порастот на просечните трошоци на животот и порастот на реалните лични доходи остварени во 1978 година во однос на 1977 година со 18%, сметано од 1 јануари 1979 година.

II

Зголемувањето од претходната точка заедно со зголемувањето извршено според Одлуката за аконтативно усогласување на пензиите и другите парични примања со порастот на просечните трошоци на животот во 1978 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/78) изнесува на име пораст на трошоците на животот 13,9% и пораст на реалните лични доходи 4,1% или вкупно 18% сметано од 1 јануари 1979 година.

III

Зголемувањето од точка II ќе се изврши на сите пензии определени од пензиската основа во која не е засметан личниот доход остварен во 1978 година, сразмерните делови на пензиите остварени по меѓународните конвенции за социјално осигурување до 31 декември 1978 година за осигуреници чие последно вработување било во странство, исклучително признаените пензии според член 29 и 47 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување (пречистен текст) до 30 јули 1978 година како и материјалното обезбедување и привремениот надоместок на инвалидите на трудот кои подлежат на усогласување по член 121 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

На ова зголемување подлежат и привремените пензии определени според член 48 и 49 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување со тоа што така зголемената пензија не може да биде повисока од граничниот износ на најниското пензиско примање во Републиката.

IV

На зголемувањето од точка II на оваа одлука подлежат и пензиите на борците од НОВ од пред 9. 09. 1943 година определени од гарантираната пензиска основа во смисла на член 38 став 4 односно член 42 став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, ако тоа зголемување за корисникот е поповолно од усогласувањето според одредбите на член 42 став 2 од Законот за основните права од пензиското и ин-

валидското осигурување со примена на просекот на чистиот личен доход на работниците остварен во Југославија за 1978 година зголемен за 6%.

V

Како основица за определување износот на зголемувањето на пензиите и другите примања според точка II од оваа одлука служи износот на пензијата, без заштитниот додаток, односно износот на другите парични примања што на корисникот му следувале за месец декември 1978 година, не-земајќи го предвид зголемувањето според Одлуката за вонредно усогласување на пензиите и другите примања според порастот на трошоците на животот во 1978 година.

VI

На пензиите зголемени според одредбите на оваа одлука се додава износот на заштитниот додаток што ќе се определи според одредбите на соодветната одлука.

VII

Усогласувањето на пензиите и другите примања според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

VIII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 01-991/1
11 април 1979 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

207.

Врз основа на член 105 став 2 и член 188 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ НА КОРИСНИКОТ НА ПЕНЗИЈА И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ДОМАКИНСТВО ОД КОИ ЗАВИСИ ПРАВОТО НА ЗАШТИТЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА

I

Во Одлуката за висината на приходите на корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство од кои зависи правото на заштитен додаток на пензијата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/76, 16/77 и 15/78) во член 1 се вршат следниве измени:

— во став 2 под 1) бројката „773“ се заменува со бројката „940“;

— во став 2 под 2) бројката „212“ се заменува со бројката „320“;

— во став 2 под 3) бројката „309“ се заменува со бројката „375“.

II

Во член 2 на истата Одлука бројката „44“ се заменува со бројката „35“, а бројката „773“ се заменува со бројката „940“.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 997/1
11 април 1979 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

208.

Врз основа на член 18 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА НА РАБОТНИЦИ КОИ ОСТВАРУВААТ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА ПО МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

I

За утврдување на пензиската основа на работниците кои остваруваат право на пензија по меѓународни договори за социјално осигурување, се зема само остварениот чист личен доход односно надоместок на чистиот личен доход во Југославија ако е остварен најмалку за 6 месеци осигурување по 01. 01. 1966 година.

До колку осигуреникот не остварил во Југославија чист личен доход односно надоместок на чистиот личен доход по 1 јануари 1966 година за најмалку 6 месеци осигурување, пензиската основа се утврдува како и за осигурениците во земјата.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 998/1
11 април 1979 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

209

Врз основа на член 20 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78) и чл. 188 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ПЕНЗИСКА ОСНОВА ЗА 1979 ГОДИНА

I

Највисоката пензиска основа се определува во износ на чистиот личен доход на функционерите на Собранието на СР Македонија распоредени со Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за утврдување и усогласување на личните доходи и другите примања на функционерите на Републиката и на делегатите во Собранието на СР Македонија во прва група.

II

Износот од точка I на оваа одлука служи за определување на пензиите што ќе се остварат во 1979 година.

III

На корисникот на пензија чија пензија е определена од пензиската основа утврдена според точка I на оваа одлука, а на кој просечниот месечен чист личен доход остварен во пресметковниот период е поголем од таа основа, по негово барање повторно ќе се определи пензија според пензиската основа пресметана од остварениот чист личен доход која не ја пречекорува највисоката пензиска основа која ќе се утврди во наредните години по 1979 година.

Повторно определената пензија припаѓа од 1 јануари на односната година, без примена на одлуките за валоризација на пензиите, до колку барањето е поднесено во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Ако барањето е поднесено по истекот на 6 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, новиот износ на пензијата припаѓа од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 999/1

11 април 1979 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

210.

Врз основа на член 19 став 4 и 5 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78) и член 188 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ КОИ ВЛЕГУВААТ ВО ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1978 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдуваат валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во годините од 1966 до 1977 кои се земаат за утврдување на пензиската основа на ниво на личните доходи од 1978 година.

II

На осигурениците кои остваруваат право на пензија според одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, а пензиската основа им се утврдува со валоризација на личните доходи на ниво на 1978 година, валоризацијата ќе се врши со примена на следните коефициенти:

Личен доход остварен во годините	Валоризационен коефициент
1966	716
1967	616
1968	562
1969	501
1970	426
1971	356
1972	298
1973	256
1974	199
1975	161
1976	142
1977	121

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1979 година.

Бр. 01-1000/1
11 април 1979 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО

211.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 25 став 1 точка 9 во врска со член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници, одржана на 29. 03. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

Член 1

Во Одлуката за висината на помошта за спрема на новородено дете, бр. 03-868/1 од 25. 04. 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 20/75), членот

1 се менува и гласи: „Висината на помошта за спрема на новородено дете изнесува 400 динари.“

Член 2

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измена на Одлуката за помош на новородено дете, број 03-450/1 од 31. 01. 1978 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 01. 04. 1979 година.

Бр. 03-776/1

29 март 1979 година
Куманово

Претседател,
Драган Величковски, с. р.

212.

Врз основа на член 37 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 25 став 1 и точка 1 и член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите, корисници на услуги — работници, одржана на 29. 03. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за висината на надоместокот на патните трошоци во врска со остварувањето на правото од здравственото осигурување, бр. 03-870/1 од 25 април 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 25/75), членот 6 се менува и гласи:

„Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

— на подрачјето на општината	40,00 дин.
— на подрачјето на СР Македонија, освен Скопје	200,00 дин.
— на подрачјето надвор од СРМ	230,00 дин.
— во главни градови на републики и покраини	300,00 дин.
— за Скопје паушал од	50,00 дин.

На децата на осигуреникот до 7 годишна возраст им припаѓа 50% од надоместокот од претходниот став.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измена на Одлуката за надоместокот на патните трошоци во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување, број 03-451/1 од 31. 01. 1978 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 01. 04. 1979 година.

Бр. 03-777/1

29 март 1979 година
Куманово

Претседател,
Драган Величковски, с. р.

213.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 25 став 1 точка 9, во врска со член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите, одржана на 29 март 1979 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Во Одлуката за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица бр. 03-869/1 од 25 април 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 20/75), членот 1 се менува и гласи:

„Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица изнесува:

— за лица до 1 годишна возраст	800,00 дин.
— за лица од 1 — 7 год. возраст	1.300,00 дин.
— за лица од 7 — 14 год. возраст	1.750,00 дин.
— за лица над 14 год. возраст	2.300,00 дин.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измена на Одлуката за висина на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица, бр. 03-452/1 од 31. 01. 1978 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 01. 04. 1979 година.

Бр. 03-778/1

29 март 1979 година
Куманово

Претседател,
Драган Величковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО

214.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 25 став 1 точка 9 во врска со член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите работници, одржана на 30 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

Член 1

Во Одлуката за висината на помошта за спрема на новородено дете, број 01-1305/1 од 17. 05. 1975 година („Службен весник на СРМ“, број 25/73), членот 1 се менува и гласи: „Висината на помошта за спрема на новородено дете изнесува 400 динари.“

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измена на Одлуката за помош на новородено дете, број 01-512/1 од 04. 02. 1978 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 01. 04. 1979 година.

Бр. 01-1004/1
30 март 1979 година
Кратово

За претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

215.

Врз основа на член 37 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, број 21/71), член 25 став 1 точка 1 и член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на делегатите, корисници на услугите — работници, одржана на 30. 3. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за висината на надоместокот на патните трошоци во врска со остварувањето на правото од здравственото осигурување, бр. 01-1307/1 од 17. 5. 1975 година („Службен весник на СРМ“, број 25/75), член 6 се менува и гласи:

„Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

— на подрачјето на општината	40,00 дин.
— на подрачјето на СРМ, освен Куманово, Штип, Пробиштип и Крива Паланка	200,00 дин.
— на подрачјето надвор од СРМ	230,00 дин.
— на подрачјето на Куманово, Штип, Пробиштип и Кр. Паланка, паушал од	50,00 дин.
— во главни градови на републики и покраини	300,00 дин

На децата на осигуреникот до 7 години возраст им припаѓа 50% од надоместокот утврден во претходниот став.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измена на Одлуката за надоместокот на патните трошоци во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување, број 05-511/1 од 4. 2. 1978 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 4. 1979 година.

Бр. 01-1005/1
30 март 1979 година
Кратово

За претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

216.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, број 21/71) и член 25 став 1 точка 9, во врска со член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на делегати корисници на услуги, одржана на 30. 3. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Во Одлуката за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица, број 01-1306/1 од 17. 5. 1975 година („Службен весник на СРМ“, број 26/75), членот 1 се менува и гласи:

„Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица изнесува:

— за лица до 1 годишна возраст	800,00 дин.
— за лица од 1—7 год. возраст	1.300,00 дин.
— за лица од 7—14 год. возраст	1.750,00 дин.
— за лица над 14 год. возраст	2.300,00 дин“.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измена на Одлуката за висина на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица, број 01-51/1 од 4. 2. 1978 год.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 4. 1979 година.

Бр. 01-1006/1
30 март 1979 година
Кратово

За претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка за физичка делба заведена од страна на предлагачот Јанчевски Ристо од Горче Петров, ул. „Пеклање“ бр. 26, против противничката Јанчевска Лепа, со непознато место на живеење.

Се повикува противничката Лепа Ноне Јанчевска да се јави пред овој суд, достави адреса или одреди полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ја застапува до правосилното окончување на овој предмет.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 240/78.
(34)

Пред овој суд се води постапка за физичка делба заведена од страна на предлагачите: Амзаи Кадири и Амзаи Сејдула, двајцата од село Д. Палчиште, застапувани од адвокатот Бајрам Дехари од Тетово, против противникот Нафи Берзат Амзаи од село Д. Палчиште, а сега со непознато место на живеење во Швајцарија.

Се повикува противникот Нафи Берзат Амзаи од село Д. Палчиште да се јави пред овој суд, достави адреса каде работи и живее или да одреди

полномошник кој ќе го застапува по овој предмет, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. По истекот на овој рок ќе му биде поставен старател кој ќе го застапува до правосилното окончување на предметот.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 5/79. (35)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА

При овој суд по предлог на предлагачот Луфи Селим од Струга, се води постапка за докажување на смрт на лицето Луфи Ариф од Струга.

Се повикува Луфи Ариф од Струга, во колку е во живот, како и секој што знае за неговиот живот да соопшти на судот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе се смета дека неговата смрт е докажана.

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 53/1979 година. (33)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Ученичка книшка на име Ристовски Драган, ул. „Бождар Мицковиќ“ бр. 16, Куманово. (2402)

Ученичка книшка на име Делачев Слободан, ул. „Страшко Сашманов“ бр. 49, Куманово. (2403)

Ученичка книшка на име Младеновски Бранко, ул. „Нар. Револуција“ бр. 74, Куманово. (2404)

Ученичка книшка на име Коцевска Марика, Куманово. (2405)

Ученичка книшка на име Цветковска Јадранка, Куманово. (2406)

Ученичка книшка на име Митровиќ Свето, ул. „Илинденска“ бр. 39, Куманово. (2407)

Ученичка книшка на име Марковиќ Борјанка, с. Д. Коњаре, Куманово. (2408)

Ученичка книшка на име Цветновски Зоран, с. Челопек, Куманово. (2409)

Ученичка книшка на име Цветановски Стојанче, ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 8, Куманово. (2410)

Ученичка книшка на име Петковски Томе, ул. „Панче Пешев“ бр. 8, Куманово. (2411)

Индекс со број на досие 164/77, издаден од Економскиот факултет, Прилеп на име Гурчиновски В. Мирослав, с. Латово, Брод Македонски. (2412)

Возачка дозвола на име Никола Томоски, ул. „И. Р. Лола“ бр. 95, Тетово. (2413)

Свидетелства од I до IV година и диплома на име Мерита Идризи, ул. „105“ бр. 27, Тетово. (2414)

Свидетелства и диплома за III и IV разред на име Фејзо Баки, ул. „105“ бр. 24, Тетово. (2415)

Свидетелство за VIII одделение на име Наталија Игњатоска, с. Печково, Гостивар. (2416)

Свидетелство од II година економско училиште, издадено од училиштето „Чеде Филиповски“ на име Јованоска Грозда, ул. „Железничка“ бр. 3, Гостивар. (2417)

Здравствена легитимација на име Трајче Ивановски, с. Ложани, Прилеп. (2353)

Работна книшка, издадена во Т. Велес на име Тасков Митко, с. Градско, Титов Велес. (2345)

Свидетелство за VIII одделение на име Кемал Зибери, с. Каменјане, Тетово. (2355)

Ученичка книшка за VI разред на име Енвер Ибраими, с. Синичане, Тетово. (2356)

Ученичка книшка за VII одделение на име Ангеле Мишовски, Драчево, Скопје. (2357)

Свидетелство за I година на име Цветан Димовски, ул. „Б. Лагеч“ бр. 23, Прилеп. (2358)

Свидетелство за VIII одделение на име Јован Боголиновски, с. П. Рувци, Прилеп. (2359)

Здравствена легитимација на име Снежана Јовановска, ул. „И. Ј. Рибар“ бр. 66, Прилеп. (2360)

Свидетелство за III година на име Гордана Коњеска, ул. „Пере Темелкоски“ бр. 51, Прилеп. (2361)

Свидетелство за III одделение на име Спасија Дамеска, ул. „Димитар Влахов“ бр. 9, Прилеп. (2362)

Воена книшка на име Благоја Ангелески, ул. „Мирче Ацев“ бр. 142, Прилеп. (2363)

Свидетелства за III и IV клас и завршен испит на име Гоце Тунгески, ул. „Борка Левата“ бр. 23, Прилеп. (2364)

Ученичка книшка за VI одделение на име Гоце Секулоски, ул. „Д. Завој“ бр. 139, Прилеп. (2365)

Ученичка книшка за VII одделение на име Звонко Спиркоски, ул. „М. Козар“ бр. 75-а, Прилеп. (2366)

Свидетелство на име Писана Богоеска, с. Загорани, Прилеп. (2367)

Свидетелство за VIII одделение на име Тодосија Станков, с. Лаки, Винаца. (2368)

Свидетелство за VI одделение на име Сузана Илиеска, ул. „Р. Ивановски“ бр. 69, Прилеп. (2369)

Свидетелство за V и VI одделение на име Марице Јанеска, ул. „П. Гули“ бр. 6-а, Прилеп. (2370)

Ученичка книшка за I, II и III година на име Киро Србиновски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 196, Прилеп. (2371)

Свидетелства од I до IV клас и завршен испит на име Жарко Велески, ул. „Г. Салај“ бр. 38, Прилеп. (2372)

Свидетелство за VIII одделение на име Пеце Танасоски, ул. „Л. Лапецо“ бр. 34, Прилеп. (2373)

Белешка бр. 186, на име Илија Војоски, с. Локвени, Прилеп. (2373)

Свидетелство на име Ласте Стојанковиќ, с. Студеничани, Куманово. (2375)

Ученичка книшка на име Васфи Емини, с. Ваксинце, Куманово. (2376)

Свидетелство за VI одделение на име Исмаил Шерифи, с. Врпчиште, Гостивар. (2377)

Свидетелство за VI одделение на име Аница Димитриеска, с. Галате, Гостивар. (2378)

Свидетелство за IV година на име Марика Димоска, ул. „Д. Поповиќ“ бр. 31, Гостивар. (2379)

Лична карта на име Бастрија Хавзију, с. Равен, Гостивар. (2380)

Ученичка книшка на име Весна Оцаклиевска, ул. „ЈНА“ бр. 80, Куманово. (2381)

Ученичка книшка на име Новица Стефановска, с. Макреш, Куманово. (2382)

Ученичка книшка на име Живко Јованов, Куманово. (2383)

Ученичка книшка на име Асип Сулимани, с. Отља, Куманово. (2384)

Ученичка книшка на име Љупчо Младеновски, ул. „Б. С. Гојчо“ бр. 4, Куманово. (2385)

Ученичка книшка на име Жељко Горѓиевски, ул. „11 Октомври“ бр. 17-3-3, Куманово. (2386)

Ученичка книшка на име Светлана Крајковиќ, ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 1/14, Куманово. (2387)

Ученичка книшка на име Викторија Веселиновска, ул. „В. Драганоски“ бр. 30, Куманово. (2388)

Ученичка книшка на име Јадранка Кирик, ул. „Ристовец“ бр. 13, Куманово. (2389)

Ученичка книшка на име Славица Стојановска, ул. „В. Драгомански“ бр. 30, Куманово. (2390)

Ученичка книшка на име Аце Младеновски, ул. „Н. Тесла“ бр. 20, Куманово. (2391)

Ученичка книшка на име Ивица Аврамовиќ, ул. „Н. Тесла“ бр. 77, Куманово. (2392)

Ученичка книшка на име Мери Златановска, ул. „Ристовец“ бр. 13, Куманово. (2393)

Ученичка книшка на име Маријан Божиновиќ, с. Никуљане, Куманово. (2394)

Ученичка книшка на име Добре Великовиќ, ул. „Никола Тесла“ бр. 31, Куманово. (2395)

Ученичка книшка на име Весна Денковска, ул. „15 Мај“ бр. 8, Куманово. (2396)

Ученичка книшка на име Ацо Цветковски, ул. „Биљановска“ бр. 26, Куманово. (2397)

- Свидетелство на име Сулејман Асим, Гостивар. (2438)
- Свидетелство и диплома на име Васфије Шапи, Ресен. (2439)
- Свидетелство за VIII одделение на име Драган Грозданоски, с. Клепач, Битола. (2440)
- Ученичка книшка на име Бојан Спасовски, с. Длабочица, Куманово. (2441)
- Ученичка книшка на име Стојан Стоилковски, с. Опае, Куманово. (2442)
- Свидетелство, издадено од Основното училиште во с. Дебреште на име Здравеска Трајанка, с. Ложани, Струга. (2443)
- Свидетелство за завршено IV одделение на име Герасимовска З. Богданка, с. Милетино, Тетово. (2444)
- Свидетелства од I до IV година и завршен испит на име Целал Алили, с. Мала Речица, Тетово. (2445)
- Свидетелство на име Сали Бајрами, с. Селце, Тетово. (2446)
- Здравствена легитимација на име Бајрами Јакупи, с. Палатица, Тетово. (2447)
- Возачка дозвола на име Мустафа Харун, ул. „29 Ноември“ бр. 28, Тетово. (2448)
- Диплома на име Рами Усеини, с. Отушиште, Тетово. (2449)
- Свидетелство за VIII одделение на име Аце Јованоски, с. Косово, Тетово. (2450)
- Ученичка книшка, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово на име Радица Најдевска, ул. „ЈНА“ бр. 26, Куманово. (2451)
- Свидетелство за I клас, издадено од Училиштето „Перо Наков“, Куманово на име Сузана Стојчевска, ул. „Г. Гоновиќ“ бр. 58, Куманово. (2452)
- Свидетелство за VIII одделение на име Исмет Бекири, с. Ваксинце, Куманово. (2453)
- Свидетелство за VIII одделение на име Нада Ризова, с. Голеш, Босилград. (2454)
- Свидетелства од I до IV година и диплома на име Кадри Кадрија, с. Шипковица, Тетово. (2455)
- Здравствена легитимација на име Лиаже Азици, с. Дол. Лешница, Тетово. (2456)
- Лична карта на име Лиман Селјани, с. Раковец, Тетово. (2457)
- Сообраќајна дозвола на име Енвер Исени, с. Требеш, Тетово. (2458)
- Свидетелство за I клас на име Насер Амети, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 92, Тетово. (2459)
- Свидетелство и диплома на име Ибрија Шакири, с. Д. Палчиште, Тетово. (2460)
- Работна книшка на име Љубисав Групчиќ, с. Тумчевиште, Гостивар. (2461)
- Свидетелство за II година на име Џемал Хусеини, Гостивар. (2462)
- Свидетелство и диплома на име Нехат Фетаи, с. Чегране, Тетово. (2463)
- Свидетелство за V одделение на име Резак Будин, с. Врапчиште, Гостивар. (2464)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ружа Даилоска, с. Пожаране, Гостивар. (2465)
- Свидетелство за VIII одделение на име Сабит Алиа, с. Градец, Гостивар. (2466)
- Свидетелство на име Калина Бошкоска, с. Балиндол, Гостивар. (2467)
- Свидетелство за I година на име Трпана Божоска, ул. „ЈНА“ бр. 66, Гостивар. (2468)
- Свидетелство за I и III година на име Нади Керала, ул. „М. Ч. Ф.“ бр. 74, Гостивар. (2469)
- Свидетелство за I година на име Афродита Кастрати, с. Форино, Гостивар. (2470)
- Свидетелство за II година на име Сабит Елмази, ул. „18 Ноември“ бр. 190, Гостивар. (2471)
- Свидетелство на име Зулфикар Муслиу, с. Чајле, Гостивар. (2472)
- Свидетелство на име Павлина Петровска, с. Габрово, Делчево. (2473)
- Свидетелство за III и IV клас на име Елизабета Белшовска, ул. „Партизанска“ бр. 4, Битола. (2474)
- Свидетелство за завршен испит, на име Елизабета Белшовска, ул. „Партизанска“ бр. 4, Битола. (2475)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мишко Шутевски, ул. „Охридска“ бр. 197, Битола. (2476)
- Свидетелство за III година на име Борис Темоски, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 155, Прилеп. (2477)
- Свидетелство за завршен диплоمسки испит во 1977 год., издадено од Училиштето „Злате Малакоски“ смер неметали на име Миркоска Олгица, Гостивар. (2418)
- Свидетелства на име Доста Јованоска, с. Радиовце, Гостивар. (2419)
- Свидетелства за II и III година на име Ристо Костов, ул. „Ј. Андоноски“ бр. 7, Прилеп. (2420)
- Свидетелство на име Снежана Темелкоска, ул. „Цр. Стени“ бр. 16, Прилеп. (2421)
- Свидетелство за VIII одделение на име Красанка Секулоска, ул. „Београдска“ бр. б. б., Прилеп. (2422)
- Свидетелство за VII одделение на име Васка Наумоска, с. Плетвар, Прилеп. (2423)
- Свидетелство за VIII одделение на име Менка Даческа, ул. „Д. Наредникот“ бр. 61, Прилеп. (2424)
- Свидетелство за VIII одделение на име Лиљана Велеска, ул. „11 Октомври“ бр. 14, Прилеп. (2425)
- Свидетелство за VIII одделение на име Васка Д. Атанасова, Прилеп. (2426)
- Работна книшка рег. бр. 9350, серија М. бр. 28557, издадена од Собранието на општината Ресен на име Сулејмановска Рамадан Алиде, Ресен. (2427)
- Свидетелства за I и II година и диплома, издадени од Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар на име Незири Зирап, с. Равен, Гостивар. (2428)
- Свидетелство за III година, издадено од Училиштето „Злате Малакоски“ смер неметали, Гостивар на име Дамјановска Симка, с. Вруток, Гостивар. (2429)
- Свидетелство за III клас, издадено од Училиштето „Злате Малакоски“ машински смер на име Ширгоски Живко, ул. „29 Ноември“ бр. 51, Кичево. (2430)
- Лична карта на име Наумовски Мире, ул. „Железничка“ бр. 66, Гостивар. (2431)
- Свидетелство на име Мурати Исмет, с. Врапчиште, Гостивар. (2432)
- Свидетелство на име Павловски Рајко, с. Пожаране, Гостивар. (2433)
- Свидетелство на име Куртишага Ферит, Гостивар. (2434)
- Свидетелство на име Невзат Фетаи, с. Беловиште, Гостивар. (2435)
- Свидетелство на име Ухамиед Шабани, Гостивар. (2436)
- Свидетелство на име Емрупи Гамиз, с. Лаковица, Гостивар. (2437)
- Свидетелство за V и VI одделение на име Верка Спирковска, ул. „5 Пролетерска бригада“ бр. 93, Прилеп. (2479)
- Свидетелство од I и IV година и завршен испит на име Ристо Никоски, ул. „К. Нацески“ бр. 12, Прилеп. (2479)
- Свидетелство за VIII одделение на име Менка Станкоска, с. Кадино Село, Прилеп. (2480)
- Свидетелство за VIII одделение на име Живко Станкоски, ул. „Бр. Бешироски“ бр. 32, Прилеп. (2481)
- Свидетелство за I година на име Славица Стојаноска, ул. „Бл. Ружето“ бр. 27, Прилеп. (2482)
- Свидетелство за IV одделение на име Божана Ристеска, с. Крушејца, Прилеп. (2483)
- Диплома за III година на име Бранко Мојсоски, ул. „К. Ј. Питу“ згр. 1-2/10, Прилеп. (2484)
- Ученичка книшка за V одделение на име Милан Тодоровски, ул. „Р. Ивановски, бр. 13, Прилеп.
- Свидетелство за IV одделение на име Аница Штерјоска, с. Г. Крушејца, Македонски Брод. (2486)

СОДРЖИНА

	Страна		
196.		214.	Одлука за пропишување на мерка на непосредна општествена контрола на цените во патниот патнички сообраќај и автобуските станици — — — — — 368
197.	349	215.	Решение за именување советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 369
198.	359	216.	Правилник за изменување на Правилникот за начинот на полагањето на испити во училиштата за средно образование — — — — — 369
199.	362	217.	Наредба за утврдување на основот за одредување на боречкиот додаток во 1979 година — — — — — 369
200.	363	218.	Наредба за уплагување на средствата на солидарноста — — — — — 369
201.	363	219.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 98/78 од 21 февруари 1979 година — — — — — 370
202.	364	219.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 157/78 од 8 март 1979 година — — — — — 370
203.	365	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
204.	365	СКОПЈЕ	
205.	365	204.	Одлука за подготвување и донесување на Планот за развикоот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за периодот од 1981 до 1985 година — — — — — 372
206.	365	205.	Одлука за распределбата на средствата наменети за одмор, закрепнување и рекреација на корисниците на пензија и корисниците на определени права од инвалидското осигурување за 1979 година — — — — — 372
207.	366	206.	Одлука за конечно усогласување на пензиите и другите парични примања според порастот на просечните трошоци на животот и порастот на реалните лични доходи — — — — — 373
208.	366	207.	Одлука за измена и дополнување на Одлуката за висината на приходите на корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство од кои зависи правото на заштитен додаток на пензијата — — — — — 374
209.	366	208.	Одлука за утврдување на пензиската основа на работниците кои остваруваат право на пензија по меѓународни договори за социјално осигурување — — — — — 374
210.	366	209.	Одлука за определување на највисоката пензиска основа за 1979 година — — — — — 375
211.	367	210.	Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години кои влегуваат во пензиската основа на ниво на личните доходи од 1978 година — — — — — 375
212.	367	КУМАНОВО	
213.	367	211.	Одлука за измена на Одлуката за висина на помошта за спрема на новородено дете — — — — — 375
214.	367	212.	Одлука за измена на Одлуката за надоместокот на патните трошоци во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување — — — — — 376
215.	367	213.	Одлука за измена на Одлуката за висина на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица — — — — — 376
216.	367	КРАТОВО	
217.	368	214.	Одлука за измена на Одлуката за висина на помошта за спрема на новородено дете — — — — — 376
218.	368	215.	Одлука за измена на Одлуката за надоместокот на патните трошоци во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување — — — — — 377
219.	36.	216.	Одлука за измена на Одлуката за висина на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица — — — — — 377